

Халк Банка АД Скопје

Финансиски извештаи за

годината завршена на 31 декември 2014

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

Содржина	Страна
Независно ревизорско мислење	
Биланс на успех	1
Извештај за сеопфатна добивка	2
Биланс на состојба	3
Извештај за промените во капиталот и резервите	4-5
Извештај за паричниот тек	6-7
Белешки кон финансиските извештаи	8-128



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Надзорниот Одбор на Халк Банка АД Скопје

Извештај за финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Халк Банка АД Скопје, кои што го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2014 година, како и билансот на успех и извештај за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



Мислење


Според наше мислење, приложените финансиски извештаи даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Халк Банка АД Скопје заклучно со 31 декември 2014 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија.

Извештај за останати правни и регулаторни барања


Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за трговски друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај, одобрени од Надзорниот Одбор на 27 април 2015.

Според барањата на Законот за ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на Банката во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на банката, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2014 година.


Управител
Љубе Ѓорѓиевски




Овластен ревизор
Љубе Ѓорѓиевски

ПрајсвотерехаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

29 април 2015 година,

Скопје

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***Биланс на успех за периодот од 1 јануари до 31 декември 2014**

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Приходи од камата	1.347.445	1.154.210
Расходи за камата	(472.213)	(411.511)
Нето-приходи/(расходи) од камата	875.232	742.699
Приходи од провизии и надомести	288.919	205.997
Расходи за провизии и надомести	(115.204)	(85.028)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	173.715	120.969
Нето-приходи од тргување	411	(327)
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	23.872	29.199
Останати приходи од дејноста	56.927	16.407
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(101.968)	(81.899)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(29.986)	(19.487)
Трошоци за вработените	(272.322)	(269.238)
Амортизација	(96.504)	(90.554)
Останати расходи од дејноста	(325.862)	(299.914)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	303.515	147.855
Данок на добивка	(32.441)	(1.864)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	271.074	145.991
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:		
акционерите на банката	271.074	145.991
неконтролираното учество	-	-
Заработка по акција		
основна заработка по акција (во денари)	937	505
разводната заработка по акција (во денари)	937	505


ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за сеопфатна добивка за периодот од 1 јануари до 31 декември 2014

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Добивка/(загуба) за финансиската година	271.074	145.991
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)	-	-
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
Ревалоризациска резерва за превземените средства врз основа на наплатени побарувања	-	-
*ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството	4.599	-
*намалување на ревалоризациската резерва рекласифицирано во Билансот на успех	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	275.673	145.991
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на*:	-	-
акционерите на банката	275.673	145.991
неконтролираното учество	-	-

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од Надзорниот одбор на 27 Април 2015 и во нивно име
 беа потпишани од Управниот одбор на Банката


 Г. Неџдет Палакчи
 Главен извршен директор


 Г. Турхан Адеми
 Извршен Директор


 Г. Томче Тасевски
 Извршен Директор


ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)


Биланс на состојба за периодот од 1 јануари до 31 декември 2014

	Белешка	во илјади денари	
		тековна година 31.12.2014	претходна година 31.12.2013
Актива			
Парични средства и парични еквиваленти	18	6.056.764	4.514.263
Средства за тргување	19	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	8.703	7.682
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	16.923.315	13.594.376
Вложувања во хартии од вредност	23	1.750.283	1.147.915
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	-	-
Останати побарувања	25	169.687	120.670
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	97.327	132.027
Нематеријални средства	28	33.119	28.560
Недвижности и опрема	29	699.507	682.882
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупна актива		25.738.705	20.228.375
Обврски			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банките	34.1	983.820	1.689.691
Депозити на други комитенти	34.2	16.696.435	12.515.445
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	3.951.938	2.275.446
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	46.159	17.961
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	30.730	373
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	175.216	150.725
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		21.884.298	16.649.641
Капитал и резерви			
Запишан капитал	40	2.893.690	2.893.690
Премии од акции		325.854	325.854
Сопствени акции		-	-
Други сопственички инструменти		-	-
Ревалоризациски резерви		4.599	-
Останати резерви		137.181	129.882
Задржана добивка/(Акумулирани загуби)		493.083	229.308
Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката		3.854.407	3.578.734
Неконтролирано учество*		-	-
Вкупно капитал и резерви		3.854.407	3.578.734
Вкупно обврски и капитал и резерви		25.738.705	20.228.375
Потенцијални обврски	42	8.127.856	6.464.550
Потенцијални средства	42	-	-

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од Надзорниот одбор на 27 Април 2015 и во нивно име
 беа потпишани од Управниот одбор на Банката


 Г. Нејдет Палакчи
 Главен извршен директор


 Г. Турхан Адеми
 Извршен Директор


 Г. Томче Тасевски
 Извршен Директор

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2014

	Капитал				Ревалоризациски резерви				Останати резерви			Задржана добивка		(Акумирани загуби)	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролируемо учество	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				
во илјади денари																	
На 1 јануари 2013 година (претходна година)	2.893.694	325.854	-	-	4.976	-	-	-	128.612	-	-	90.925	-	(6.338)	3.437.723	-	3.437.723
Корекции на почетната состојба																	
На 1 јануари 2013 година (претходна година), коригирано	2.893.694	325.854	-	-	4.976	-	-	-	128.612	-	-	90.925	-	(6.338)	3.437.723	-	3.437.723
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.991	-	-	145.991	-	145.991
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	(4.976)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.976)	-	(4.976)
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	(4.976)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.976)	-	(4.976)
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.991	-	-	145.991	-	145.991
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:																	
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	1.270	-	-	-	-	-	1.270	-	1.270
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(31.726)	-	-	(31.726)	-	(31.726)
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во капиталот и резервите – распределба на добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.456	-	-	30.456	-	30.456
Промени во капиталот и резервите – останато	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4)	-	(4)
Превземена добивка/(загуба) од Зираат банка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.338)	-	6.338	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014
(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2014 (продолжение)

Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка		(Акумуирани загуби)	Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролируемо учество*	Вкупно капитал и резерви
Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за превземени средства од ненаплаќени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				
во илјади денари																	
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите																	
На 31 декември 2013 (претх. Год.) / 1 јануари 2014 (тековна год.)	(4)	-	-	-	-	-	-	-	1.270	-	-	(7.608)	-	6.338	(4)	-	(4)
	2.893.690	325.854	-	-	-	-	-	-	129.882	-	-	229.308	-	-	3.578.734	-	3.578.734
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.074	-	-	271.074	-	271.074
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	4.599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.599	-	4.599
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објект. вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	4.599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.599	-	4.599
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финан. Година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.074	-	-	271.074	-	271.074
Транс. со акционерите, признаени во капиталот и резервите:																	
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	7.299	-	-	(7.299)	-	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во капиталот и резервите – распределба на добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во капиталот и резервите – рев. Резерви од датум на превземање на средството	-	-	-	-	4.599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.599	-	4.599
Нам. На рев. Резерви. Рекласификација во БУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транс. со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	4.599	-	-	-	7.299	-	-	(7.299)	-	-	4.599	-	4.599
На 31 декември 2014 (тековна година)	2.893.690	325.854	-	-	4.599	-	-	-	137.181	-	-	493.083	-	-	3.854.407	-	3.854.407

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од Надзорниот одбор на 27 Април 2015 и во нивно име беа потпишани од Управниот одбор на Банката.

Г. Неџдет Палаџки
Главен извршен директор

Г. Турхан Адеми
Извршен Директор

Г. Томче Тасевски
Извршен Директор

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2014

Во илјади денари			
	Белешка	тековна година 31.12.2014	претходна година 31.12.2013
Паричен тек од основата дејност			
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		303.515	147.855
Коригирана за:			
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		-	-
Амортизацијата на:			
Нематеријални средства	15/28	18.813	22.923
Недвижности и опрема	15/29	77.691	67.631
Капиталната добивка од:			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема	11	(371)	(493)
продажба на преземени с-ва врз основа на ненаплатени побарувања	11	(2.993)	(143)
Капиталната загуба од:			
продажба на нематеријални средства	16	-	14
продажба на недвижности и опрема		286	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
Приходи од камата	6	(1.347.445)	(1.154.210)
Расходи за камата	6	472.213	411.511
Нето-приходи од тргување	8	(411)	327
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа			
Дополнителна исправка на вредноста	12	155.921	152.125
ослободена исправка на вредноста	12	(53.953)	(70.226)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа			
дополнителни загуби поради оштетување	13	29.986	19.487
ослободени загуби поради оштетување		-	-
Посебна резерва			
дополнителни резервирања	38	15.572	18.132
ослободени резервирања	38	(14.248)	(11.388)
Приходи од дивиденди	11	(4.886)	(4.165)
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва		-	-
Останати корекции		26.507	779
Наплатени камати		1.333.306	1.143.693
Платени камати		(454.517)	(396.606)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива		554.986	347.246
Зголемување/намалување на деловната актива:			
Средства за тргување		-	61.433
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-
Кредити на и побарувања од банки		(1.021)	11.076
Кредити на и побарувања од други комитенти		(3.422.280)	(4.610.518)
Заложени средства		-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		7.708	(1.467)
Задолжителна резерва во странска валута		(144.653)	52.086
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни односи		-	-
Останати побарувања		(52.938)	(38.776)
Одложени даночни средства		-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување		-	-

Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2014 (продолжение)

во илјади денари		
Белешка	тековна година 31.12.2014	претходна година 31.12.2013
Зголемување/(намалување) на деловните обврски:		
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	(705.875)	(309.310)
Депозити на други комитенти	4.165.132	1.642.839
Останати обврски	28.596	52.864
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
Нето паричен тек од основата дејност пред оданочувањето	429.655	(2.792.527)
(Платен)/поврат на данок на добивка	(1.866)	-
Нето паричен тек од основата дејност	427.789	(2.792.527)
Паричен тек од инвестициската дејност		
(Вложување во хартии од вредност)	(1.866.074)	(1.593.388)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	1.274.307	1.302.249
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	(23.373)	(17.321)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	(96.593)	(108.098)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	2.360	4.519
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициската дејност	4.885	4.165
Нето паричен тек од инвестициската дејност	(704.488)	(407.874)
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	(1.284.815)	(1.043.190)
Зголемување на обврските по кредити	2.959.473	1.762.690
(Отплата на издадените субординирани обврски)	-	-
Приливи од издадените субординирани обврски	-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	-	-
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	-	-
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	-	(4)
Нето паричен тек од финансирањето	1.674.658	719.496
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	(111)	436
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	1.397.848	(2.480.469)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 Јануари	3.962.453	6.442.922
Парични средства и парични еквиваленти преземени од Зираат Банка на 30 септември 2012 година	-	-
Парични средства и парични еквиваленти на 31 Декември	5.360.301	3.962.453

18

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од Надзорниот одбор на 27 Април 2015 и во нивно име беа потпишани од Управниот одбор на Банката.

Г. Неџдет Палакчи
Главен извршен директор

Г. Турхан Адеми
Извршен Директор

Г. Томче Тасевски
Извршен Директор

Белешки кон финансиските извештаи

1. Вовед

(а) Општи информации

Халкбанка АД, Скопје („Банката“) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Банката е:

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54
1000 Скопје
Република Македонија

Банката е основана во 1993 година. Во текот на 2011 година Банката го смени името од Извозно Кредитна Банка АД, Скопје во Халкбанка АД, Скопје, како резултат на промена во акционерската структура на Банката. Мнозински сопственик, со 98,78% од основачкиот капитал се јавува Türkiye Halk Bankası a.s.. Основачкиот капитал се состои од 289.369 обични акции со номинална вредност од 10.000 денари.

Акциите на Банката котираат на слободен пазар на Македонска берза за хартии од вредност АД, Скопје, со симбол ИКВ и ИСИН КОД (МКИКВА101015).

Банката има овластување и ги извршува сите банкарски активности согласно законот за Банки. Позначајни активности на Банката се одобрување кредити, примање депозити, обавување платен промет со странство и во земјата и посредување при обезбедувањето на девизни средства за нејзини комитенти.

Банката нема вложувања во подружници и придружени претпријатија.

Вкупниот број на вработени на Банката на 31 декември 2014 и 2013 година изнесува 404, односно 377 вработени, соодветно.

Членовите на Управниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

Членови на Управен Одбор

Г. Неџдет Палакчи - Главен извршен директор
Г. Турхан Адеми - Извршен Директор
Г. Томче Тасевски - Извршен директор
Г.Ертурак Сумер - Извршен Директор (функцијата му престана со 31.07.2014 година)

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

Надзорен Одбор

Г-дин Мехмет Хакан Атилла, Претседател на Надзорен одбор.
Г-дин Ерол Гонцу, Член на Надзорен одбор
Г-дин Аталаж Тардуш, Член на Надзорен одбор (Престанок на функцијата со 29.12.2014 година)
Г-дин Бурак Балџи, Член на Надзорен одбор (Престанок на функцијата со 29.12.2014 година)
Г-дин Али Улви Саргон, Член на Надзорен одбор (Престанок на функцијата со 29.12.2014 година)
Г-дин Мустафа Ајдин, Член на Надзорен одбор (Новоименуван член на НО со датум 29.12.2014 година)

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

1. Вовед (продолжение)

(а) Општи информации (продолжение)

Надзорен Одбор (продолжение)

Г-дин Хилали Јилдирим, Член на Надзорен одбор (Новоименуван член на НО со датум 29.12.2014 година)

Г-дин Билал Суџубаши, Член на Надзорен одбор(Новоименуван член на НО со датум 29.12.2014 година)

Г-дин Борис Петровски, Член на Надзорен одбор

Г-ѓа Соња Петрушева, Член на Надзорен одбор

Финансиските извештаи се одобрени за издавање и потпишани од страна на Управниот Одбор на Банката и истите се предмет на одобрување од страна на Надзорниот Одбор на Банката, на 27 април 2015 година.

Присоединување на Зираат Банка АД Скопје

Собранието на акционери на Халк Банка АД Скопје на 24 февруари 2012 година донесе Одлука за отпочнување на постапка за присоединување на Зираат Банка АД Скопје кон Халк Банка АД Скопје и ги овласти Надзорниот Одбор и Управниот одбор на Халк Банка А.Д. Скопје да ги донесат и да ги потпишат потребните одлуки и други документи во постапката на присоединување.

Основната цел на присоединувањето е продолжување на вршењето на банкарската дејност во Република Македонија преку една поголема Банка, наместо вршењето на истата дејност преку два различни правни субјекти кои се во државна сопственост на Република Турција. Заклучно со 1 октомври 2012, извршено е бришење на Зираат Банка АД Скопје од трговскиот регистар и извршен е упис на статусна промена - присоединување на Зираат Банка АД Скопје како друштво кое се присоединува кон Халкбанка АД Скопје како друштво што превзема, со пренос на сиот имот и обврски.

Претставништво во Република Србија

На 14 декември 2012 година основано е претставништво на Халк Банк А.Д. Скопје во Белград во Република Србија.

1. Вовед (продолжение)

(б) Основа за изготвување на финансиските извештаи

Изјава за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди како што се усвоени со Одлука за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (Службен весник на РМ бр. 169/10), Одлука за изменување на Одлука за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (Службен весник на РМ бр. 165/12), Одлука за изменување на Одлука за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (Службен весник на РМ бр. 50/13), Одлука за изменување на Одлука за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи Службен весник на РМ бр. 110/13) и Одлука за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (Службен весник на РМ бр. 169/2010, 152/2011 и 54/2012 и 166/13) како и во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 48/10, 24/11, 166/2012, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14), Законот за банки (Службен весник на РМ бр.67/07, 90/09 и 67/10 и 26/13), како и подзаконската регулатива пропишана од страна на Народна Банка на Република Македонија.

Финансиските извештаи претставуваат поединечни/неконсолидирани финансиски извештаи.

Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност освен за:

- финансиските инструменти за тргување кои што се мерат по објективна вредност и
- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кој е известувачка и функционална валута на Банката. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

1. Вовед (продолжение)**Користење на проценки и расудувања**

Изготвувањето на финансиските извештаи изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информации во врска со расудувањето направени од менаџментот и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 1(г).

(в) Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(и) Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојба. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна камата и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во билансот на успех.

Девизните средства со кои што работи Банката се претежно евра (ЕУР) и американски долари (УСД). Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2014 и 2013 година беа како што следи:

	2014	2013
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,48	61,51
1 УСД	50,56	44,63

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ii) Камата

Приходот од камата и расходот од камата се признава во билансот на успех според методот на ефективна каматна стапка. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство или обврска. При пресметување на ефективната каматна стапка, Банката ги проценува идните парични текови имајќи ги во предвид договорните услови на финансискиот инструмент но не и идните загуби обештетување. Ефективната каматна стапка се утврдува при иницијалното признавање на финансиско средство или обврска и не се ревидира последователно.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени, трансакциски трошоци, дисконти или премии кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциски трошоци се инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето, издавањето или отуѓувањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во билансот на успех вклучуваат:

- камати од финансиски средства и обврски по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка;
- камата од вложувања расположиви-за-продажба со користење на методот на ефективна каматна стапка.

(iii) Провизии и надомести

Приходите и расходите од надомести и провизии кои се составен дел од ефективната каматна стапка на финансиските средства и обврски се вклучени во пресметката на ефективната каматна стапка.

Останатите приходи од надомести и провизии, вклучувајќи ги финансиските услуги од страна на Банката во поглед на менувачко работење, платниот промет во земјата и странство, гаранциите, акредитивите и останатите услуги се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши. Кога обврска за кредитирање не се очекува да резултира со повлекување на кредит, провизијата за обврска за кредитирање се признава пропорционално во текот на периодот на траење на обврската.

Останатите расходи од надомести и провизии се однесуваат на финансиски услуги што ги добива Банката и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

(iv) Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат кога ќе биде утврдено правото да се прими плаќањето. Дивидендите се прикажани како дел од нето приходите од тргување или приходи од дивиденди во зависност од соодветната класификација на инструментот.

(v) Расходи од наеми

Плаќањата направени по основ на оперативен лизинг се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода во времетраењето на закупот. Стимулансите за наеми се признаваат како составен дел од вкупните трошоци за наем, за времетраење на договорот за наем.

1. Вовед (продолжение)**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****(vi) Данок на добивка (тековен и одложен)**

Даночниот расход на периодот се состои од тековен и одложен данок. Данокот се признава во добивката и загубата, освен до степен до кој се однесува на ставки признаени во останатата сеопфатна добивка или директно во капиталот. Во овој случај, данокот исто така се признава во останатата сеопфатна добивка или директно во капиталот, соодветно.

Тековен данок на добивка

Почнувајќи од 1 јануари 2009 година па се до 31 декември 2013 година, Друштвото нема платено данок на добивка на добивката пред оданочување, додека добивката е распределена во форма на дивиденди и останати форми на дистрибуција на добивката во монетарен или немонетарен облик. 10% данок на добивка се пресметува на распределениот дел од добивката, во моментот на исплата на дивидендите. Дивидендата распределена на домашни правни лица беше изземена од оданочување со данок на добивка. Дивидендата распределена на физички лица и странски правни лица не беше изземена од оданочување со данок на добивка и обврска за плаќање на 10% данок на добивка настануваше во моментот на исплата на дивидендата.

Данокот на добивка се додаваше на непризнаените трошоци настанати во текот на фискалната година, намалени за износот на даночниот кредит и други даночни олеснувања. Данок на добивка на непризнаените трошоци се плаќаше без оглед дали друштвото остварило добивка или не.

Почнувајќи од 2014 година нов даночен режим стапи на сила, според кој основницата за пресметка на данокот на добивка се префрли од концептот на „распределба“ на добивката, на добивка пред оданочување. Новиот Закон за данок на добивка беше донесен и стапи на сила од 2 август 2014 година, но треба да се применува од 1 јануари 2015 и за добивката остварена во 2014 година.

Тековниот данок на добивка се пресметува на основа на даночните закони усвоени или значително усвоени на денот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба, во земјите во кои Друштвото оперира и генерира добивка која е предмет на оданочување. Повремено, Раководството ги оценува позициите во даночните пријави во однос на ситуациите каде апликативната даночна регулатива бара соодветни интерпретации. Раководството исто така пресметува резерви, кога е неопходно, врз основа на износите кои се очекува да бидат исплатени на даночните власти.

Одложен данок на добивка

Во согласност со даночната регулатива применлива од 1 јануари 2009 година до 31 декември 2013 година, даночната стапка за оданочување на нераспределената добивка практично беше сведена на нула, со оглед на тоа што данок на добивка се пресметуваше само кога добивката се распределуваше на странски правни лица. Согласно МСС 12.52А и ПКТ 25, одложените даночни средства и одложените даночни обврски треба да се мерат со примена на нераспределената стапка. Тоа резултираше со анулирање на одложените даночни средства и сите одложени даночни обврски со состојба на 31 декември 2009, како и анулирање на сите одложени даночни средства со состојба на 31 декември 2010, доколку постојат.

Почнувајќи од 1 јануари 2014, одложениот данок на добивка се признава за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Сепак, одложените даночни обврски не се признаваат ако тие произлегуваат од почетното признавање на гудвил, одложениот данок на добивка не се пресметува ако произлегува од почетното признавање на средството или обврската од трансакција поинаква од деловна комбинација која во моментот на настанување нема влијание ниту врз сметководството ниту на оданочивата добивка или загуба. Одложениот данок на добивка се определува со примена на даночни стапки (и закони) кои се усвоени или значајно усвоени на денот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба и кои се очекува да се применуваат кога поврзаните одложени даночни средства се реализирани или одложените даночни обврски се подмирани.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vi) Данок на добивка- тековен и одложен (продолжение)

Одложените даночни средства се признаваат само до степен до кој е веројатно дека идните оданочиви добивки ќе бидат на располагање и ќе можат да се искористат за порамнување со привремените разлики меѓу одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночните средства и обврски се нетираат само кога постои законско право за порамнување на тековните даночни средства наспроти тековните даночни обврски и кога одложените даночни средства и обврски се однесуваат на данокот на добивка наплатен од страна истиот даночен орган, било да се од истото лице кое подлежи на оданочување или различни лица кои подлежат на оданочување, кои имаат намера да ги подмират износите на нетирана основа.

Банката нема признаено одложени даночни средства и обврски на 31 декември 2014 и 2013 година, бидејќи не постојат привремени разлики на овие датуми.

(vii) Финансиски средства и обврски

(i) Признавање

Банката почетно ги признава кредитите и авансите, депозитите и обврските по кредити на денот кога тие се настанати по набавна вредност. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Банката станува странка на договорните одредби на инструментот.

(ii) Депризнавање

Банката ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Банката се признава како посебно средство или обврска. Банката ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(iii) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Банката има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

(iv) Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мерат при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, плус или минус акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна каматна стапка на било која разлика помеѓу почетно признаениот износ и износот при доспевањето, намалена за евентуалните загуби поради оштетување.

(v) Принцип на мерење според објективна вредност

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски се базира на нивната котирана пазарна цена на активен пазар. За останатите финансиски инструменти објективната вредност се утврдува со користење на техники за вреднување. Техниките за проценка вклучуваат употреба на информации за постигнатите цени на скорешни, нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, доброволни странки (ако се достапни), повикување на тековната пазарна цена на друг инструмент, кој е во суштина ист; анализа на дисконтираните парични текови; и други алтернативни модели за определување на цената.

(vi) Загуби поради оштетување

Банката, најмалку на месечна основа, проценува дали постојат објективни докази за оштетување на финансиските средства кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех или на група финансиски средства. Финансиските средства се оштетени кога објективни докази покажуваат дека оштетувањето настанало по почетното признавање на средството, и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Банката издвојува загуби поради оштетување согласно *Одлуката на НБРМ за управување со кредитниот ризик* (Службен весник бр. 17/2008), *Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за управување со кредитниот ризик* (Службен весник бр. 31/2009), *Одлуката за измена на Одлуката за управување со кредитниот ризик* (Службен весник бр. 91/2011) и *Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик* (Службен весник бр. 127/2012).

Банката анализира докази за оштетување за кредитите и побарувањата и хартиите од вредност на поединечна основа.

Објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се оштетени може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктурирање на кредитот од страна на Банката според поповолни услови кои Банката инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност, или други воочливи информации за група на средства како што се негативни промени во платежниот статус на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските на групата.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(vi) Загуби поради оштетување (продолжение)

Загуба поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста за кредити и аванси. Каматата на оштетените средства продолжува да се признава преку амортизација на дисконтот. Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

Загубите поради оштетување на вложувањата расположливи-за-продажба се признаваат со пренесување на кумулативната загуба која е признаена директно од главнината во билансот на успех. Кумулативната загуба која се пренесува од главнината во билансот на успех е разлика помеѓу набавната вредност, намалена се сите исправки на вредност претходно признаени во билансот на успех. Промените во посебната резерва како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камата.

(vi) Загуби поради оштетување (продолжение)

Доколку во последователен период, објективната вредност на оштетени расположливи-за-продажба должнички инструменти се зголеми и зголемувањето може да биде објективно поврзано со настан кој се случил откако загубата поради оштетување била признаена во билансот на успех, загубата се анулира низ билансот на успех. Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на оштетени расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава директно во главнина.

(vii) Определување по објективна вредност преку биланс на успех

Банката ги определува финансиските средства и обврски по објективна вредност преку биланс на успех, кога:

- средствата и обврските се управувани, проценети и прикажани по објективна вредност;
- определувањето ја елиминира или значајно ја намалува сметководствената неусогласеност која може да настане;
- средствата или обврските содржат вградени деривативи кои значајно ги менуваат паричните текови кои инаку би произлегувале од договорот.

Финансиски средства определени по објективна вредност преку биланс на успех вклучуваат финансиски средства чувани за тргување.

(viii) Парични средства и паричен еквивалент

Паричните средства и паричниот еквивалент го сочинуваат паричните средства во благајна, депозити чувани во Народната Банка на Република Македонија („НБРМ“), депозити по видување кај банките, како и високоликвидните финансиски средства со оригинален рок на достасаност од три или помал од три месеци, кои се предмет на незначителен ризик од промена на нивната објективна вредност, и со нејзините краткорочни обврски.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат по амортизирана набавна вредност во билансот на состојба.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

(ix) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по законски извршена постапка за преземање односно откако е стекната правна основа за запишување на сопственоста. Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по пониската од набавната и проценетата објективна вредност намалена за очекуваните трошоци за продажба. Истовремено со признавањето на преземеното средство, побарувањето се депризнава од билансот на состојба. Банката прави проценка на вредноста на преземените средства најмалку еднаш во текот на една година и при тоа преземените средства се мерат според пониската вредност од сметководствената и проценетата објективна вредност намалена за очекуваните трошоци за продажба. Кога проценетата објективна вредност на преземеното средство е помала од неговата набавна вредност, загуба за оштетување на преземеното средство се признава во билансот на успех. Преземените средства се депризнаваат при продажба на средството или кога средството трајно ќе се повлече од употреба. Реализираниот вишок при продажба на средството се признава во билансот на успех на датумот на продажба.

(x) Средства и обврски за тргување

Средства и обврски за тргување се оние средства и обврски кои Банката ги стекнува главно со цел продажба или повторно откупување во блиска иднина, или кои ги чува како дел од портфолио за остварување на добивка во краток рок.

Средствата и обврските за тргување почетно се признаваат и последователно се мерат по објективна вредност во билансот на состојба, а трансакциските трошоци директно се признаваат во билансот на успех. Сите промени во објективната вредност се признаваат како дел од нето приходи од тргување во билансот на успех. Средствата и обврските за тргување не се рекласификуваат последователно по нивното почетно признавање.

(xi) Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не се котирани на активен пазар и кои Банката нема намера да ги продаде веднаш или во блиска иднина.

Кредитите и побарувањата почетно се признаваат по објективна вредност плус инкременталните директни трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

(xii) Вложувања

Вложувањата почетно се искажуваат по нивната објективна вредност, во случај на хартии до вредност кои не се според објективна вредност преку билансот на успех, зголемена за директните трансакциони трошоци и последователно се мерат во зависност од нивната класификација.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

Вложувања чувани до достасување

Средствата чувани до достасување се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксно достасување кои Банката има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Средствата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Продажба или рекласификација на значителен износ на средствата чувани до достасување далеку од нивниот период на достасување ќе предизвика рекласификација на сите средствата чувани до достасување како расположливи-за-продажба, а Банката нема да може да класификува вложувања како чувани до достасување во тековната и следните две години.

Вложувања расположливи за продажба

Вложувања расположливи-за-продажба се финансиски средства кои не се чуваат заради тргување, кои не се одобрени од Банката, ниту се чуваат до периодот на достасување. Инструментите расположливи-за-продажба ги вклучуваат државните записи, обврзниците издадени од државата и вложувањата во сопственички инструменти.

Вложувањата расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, коишто се мерат по набавна вредност намалена за загубите поради оштетување.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Приходот од дивиденда се признава кога на Банката ќе и биде утврдено правото да се прими плаќањето. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се евидентираат во капиталот се додека вложувањата не се продадени или оштетени кога износот признаен во капиталот се носи во билансот на успех.

1. Вовед (продолжение)**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****(viii) Недвижности и опрема****(i) Признавање и мерење**

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е неопходен за функционирање на соодветната опрема се признава како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките од недвижности и опрема имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Банката и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се ревидираат на секој датум на известување.

(ix) Нематеријални средства**(i) Мерење и признавање**

Нематеријалните средства набавени од Банката се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулирани загуби поради оштетување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци за нематеријалните средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност вклучена во специфично средство на кое се однесуваат. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

1. Вовед (продолжение)**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****(ix) Нематеријални средства****(iii) Амортизација**

Амортизацијата се признава по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	25
Лиценци	25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се ревидираат на секој датум на известување.

(x) Средства земени под наем - наемател

Наеми со кој се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ од објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Банката за тоа средство.

Останатите наеми се оперативни наеми и изнајмените средства не се признаваат во билансот на состојба на Банката.

(xi) Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Банката се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместувачкиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xi) Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

(xii) Депозити, обврски по кредити, издадени должнички хартии од вредност и субординиран долг

Депозитите и обврските по кредити, се извори на финансирање на Банката.

Банката ги класификува инструментите на капиталот како финансиски обврски или сопственички инструменти во согласност со природата на договорените услови на инструментот.

Депозитите и обврските по кредити, почетно се искажуваат по нивната набавна вредност, којашто претставува објективна вредност на примениот надомест, зголемена за трансакциските трошоци. Последователно се мерат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна камата.

(xiii) Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Банката како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Банката за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

Резервирање за неповолни договори се признава кога очекуваните користи од договорот за Банката се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските според договорот. Резервирањето се утврдува по сегашната вредност од пониската вредност од очекуваните трошоци за откажување на договорот и сегашната вредност на очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред да се утврди резервација, Банката признава загуба поради оштетување на средствата поврзани со договорот.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xiv) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Банката плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Банката признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Банката има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Банката исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор.

(xv) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Инкременталните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Банката откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како намалување во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат негативна ставка во вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

1. Вовед (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xvi)Заработка по акција

Банката презентира основна и разводната заработка по акција за своите обични акции. Основната заработка по акција се пресметува со делење на добивката или загубата којашто им припаѓа на сопствениците на обични акции на Банката со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на периодот. Разводната заработка по акција се пресметува со корегирање на добивката или загубата која припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на акции во текот на периодот за ефектот на сите разводувачки потенцијални обични акции.

(xvii)Известување според сегменти

Оперативниот сегмент претставува компонента на Банката што може да се разграничи и кој што е ангажиран или во обезбедување на производи или услуги (деловен сегмент), или во обезбедување на производи или услуги во одредени економски области (географски сегменти) и е подложен на ризици и награди различни од оние на другите сегменти. Резултатите од работење се редовно разгледувани од страна на Надзорниот одбор на Банката со цел да се оценат остварувањата и да се донесе одлуки за идните деловни активности и за кои стојат на располагање дискретни финансиски информации.

Банката примарно известува по деловни сегменти, идентификувани се следните главни сегменти, работа со население, корпоративно банкарство, работа со хартии од вредност и неалоцирано. Основните информации по сегменти се темелат на интерно изработена извештајна структура по деловни сегменти.

1. Вовед (продолжение)

(г) Употреба на оценки и проценки

Варијабилност/несигурност на сметководствените оценки

Посебна резерва за кредити и аванси

Средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се проценуваат за загуби поради оштетување како што е објаснето во сметководствената политика 1 (в)(vii).

Банката на месечна основа го анализира своето кредитно портфолио со цел да ја процени загубата поради оштетување. При одредување дали загубата поради оштетување треба да се признае во билансот на успех, Банката проценува дали постојат сознанија за намалување на проценетите идни парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да се идентификува на поединечни кредити во рамките на тоа портфолио. Овие докази може да вклучуваат сознанија дека се појавиле негативни промени во платежната способност на корисниците на кредити во рамките на групата, или промени во националните или локалните економски услови кои се во корелација со неисполнувањето на обврските во рамките на групата.

Менаџментот на Банката користи проценки кои се темелат на минатото искуство за оштетувањето на средствата што се подложни на кредитен ризик како и објективни податоци за средства со слични карактеристики во рамките на портфолиото при одредување на идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и временскиот распоред на идни парични текови, редовно се анализираат со цел да се избегнат било какви разлики помеѓу проценетите и настанатите загуби поради оштетување.

Посебна резерва на сопственички хартии од вредност расположиви за продажба

Банката утврдува дека постои загуба поради оштетување на сопственичките хартии од вредност расположиви за продажба доколку настанало значајно или пролонгирано намалување на објективната вредност под нивната набавна вредност. Определувањето што се смета за значајно или пролонгирано бара расудување.

Банката ги оценува покрај останатите фактори и нормалната променливост на цените на акциите. Исто така, загубата поради оштетување се смета за адекватна кога постојат индикации за влошување на финансиската состојба на издавачот, показателите на ниво на индустрија или сектор, промени во технологијата и паричните текови од оперативни и финансиски активности.

Определување на објективната вредност

За определувањето на објективната вредност на финансиските средства и обврски коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се користат техники за вреднување прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii). Финансиските инструменти со кои не се тргува често и за кои не постојат транспарентни цени, објективната вредност е помалку веродостојна, поради што има потреба од различни нивоа на расудувања, во зависност од ликвидноста, концентрацијата, несигурност на пазарните фактори, предвидените цени и останати ризици кои влијаат на дадениот инструмент.

1. Вовед (продолжение)

(г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)

Значајани проценки при примената на сметководствените политики

Значајаните сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики се презентирани подолу:

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Банката овозможуваат финансиските средства и обврски при почетно признавање да бидат класификувани во одредени категории:

- При класификација на одредени средства како средства за тргување, Банката утврдила дека се исполнети дефинициите за финансиски средства чувани за тргување, прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii).
- При класификација на одредени средства или обврски како финансиски инструменти по објективна вредност преку билансот на успех, Банката утврдила дека е исполнет еден од критериумите за определување прикажани во сметководствената политика 1(в)(vii).
- При класификација на одредено средство како средство чувано-до-достасаност, Банката утврдила дека има и позитивна намера и можност да го чува до периодот на достасување, како што се бара во сметководствената политика 1(в)(vii). Белешки кон финансиските извештаи.

(д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

Позициите во финансиските извештаи и белешките кон нив за тековната 2014 година и претходната година се пополнети согласно со Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи.

Во текот на 2012 и 2013 година НБРМ објави промени во Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банки. Промените се однесуваат на делот Усогласеност со законска регулатива и од банките се бара сега да ги објават следниве информации:

Опис на неусогласеностите со регулативата пропишана од Народната банка на Република Македонија за солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на банката, вложувањата на банката, ликвидноста на банката и отворената девизна позиција.

Во тек на март 2013 година НБРМ донесе две нови Одлуки кои што Банката соодветно ги примени во своето работење, и тоа: Одлука за управување со кредитниот ризик и Одлука за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања. Новата Одлука за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања предвидува промени во почетното признавање и последователното мерење на преземените средства, кои што Банката отпочна да ги применува од 1 јануари 2014 година. Одлуката за управување со кредитниот ризик, со која што се опфатени промени во класификацијата и утврдувањето на исправка на вредност на поединечна и групна основа, Банката ја примени заклучно со 31 декември 2013, согласно одредбите дефинирани во самата Одлука. Согласно НБРМ двете нови Одлуки се применуваат проспективно.

Во продолжение, согласно измените во Методологијата во глава 3.9. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања и 3.10 Недвижности и опрема, и Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања на датумот на превземање на средството веднаш се признава оштетување од најмалку 20% од вредноста на средството во моментот на признавање. Доколку износот на затворената исправка на вредноста/поседна резерва е поголем од оштетувањето, банката е должна да ја признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на превземање на средството.

1. Вовед (продолжение)

(д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки (продолжение)

Во 2013 година влезе во сила новата Одлука за управување со кредитниот ризик (Сл.весник на Р.М. бр 50/13). Позначајните новини кај оваа Одлука се однесуваат на:

Измени во однос на класификацијата - се воведува обрска за месечно класифицирање на побарувањата, потоа, се прецизираат елементите за оценка на кредитната способност на клиентите, има промени од аспект на можноста за вклучување на обезбедувањето при утврдување на сегашната вредност на очекуваните идни парични текови;

Измени кај нефункционалните побарувања – воведени се нивоа на материјалност при добивањето на нефункционален статус за побарувањата достасани подолго од 90 дена, а од друга страна исклучувањето од нефункционален статус може да се направи доколку е наплатен целиот износ којшто е достасан подолго од 31 ден;

Измени во ранговите на деновите на доцнење по одделни категории и измени во ранговите на процентот на исправка по одделни категории. Измени кај портфолиото на кредити. Банката со 31.12.2014 година не врши класификација и утврдување на исправка на вредноста/посебна резерва на групна основа.

Согласно новата Одлука за управување со кредитен ризик, Банката направи измени во процесот на класификација и утврдување на исправка на вредноста и посебната резерва на поединечна основа, како и соодветна пресметка на истите со состојба на 31.12.2013 година.

Согласно Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за управување со ризиците (Сл.весник на Р.М. бр 165/12), Банките имаат обврска да воспостават процес на утврдување на интересен капитал. Тие треба да спроведат процес на идентификување, мерење и оценка на поединечните материјални ризици со цел утврдување на потребниот интересен капитал за покривање на ризиците. Доколку потребниот интересен капитал за покривање на ризиците е повисок од сопствените средства, банката треба да ги утврди тековните и идните потреби за сопствени средства за период од најмалку три години.

Банката во текот на 2013 година усвои измени на политиката и процедурата за утврдување на интересниот капитал и изработи извештај за процесот на утврдување на интересниот капитал во кој се претставени видувањата за износот на капитал во моменталните услови кој е потребен за покривање на сите материјални ризици, како и износот на капитал за кој Банката верува дека е потребен за да се пресретнат идните потреби поврзани со деловните цели, како и можните негативни неповолни сценарија.

(ѓ) Усогласеност со законската регулатива

Банката ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива пропишана од Народна банка на Република Македонија.

Со состојба на денот на финансиските извештаи не постои неусогласеност со регулативата пропишана од НБРМ во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на банката, вложувањата на банката, ликвидноста на банката и отворената девизна позиција.

1. Вовед (продолжение)

е) Обелоденување за управување со ризици

Описот, квалитативните и квантитативните информации за поделните ризици се детално обелоденети во белешка 2.- Управување со ризици.

ж) Настани по датумот на билансот на состојба

Настани по датумот на билансот на состојба се настаните, поволни и неповолни, кои се случуваат помеѓу датумот на билансот на состојба и датумот кога финансиските извештаи се одобрени за издавање. Доколку постои доказ за услови кои постоеле на датумот на билансот на состојба, банката ги корегира своите финансиски извештаи. Банката не прави корекција на финансиските извештаи за настани по датумот на билансот на состојба, за кои услови се појавиле по датумот на билансот на состојба.

По 31 декември 2014 година – датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.

2. Управување со ризиците

Вовед

Банката е изложена на следните ризици од употреба на финансиските инструменти:

- кредитен ризик
- ризик на ликвидност
- пазарни ризици.

Оваа белешка представува информација за изложеноста на Банката на секој од овие ризици, целите, политиките и начините за мерење и управување со ризиците на Банката.

Рамка на управување со ризици

Надзорниот Одбор (“Одбор”) ја одобрува стратегијата за управување со ризиците и ја следи нивната примена. Одборот има формирано Кредитен Одбор и Одбор за управување со ризици, кои се одговорни за развој и следење на политиките за управување со ризик на Банката во нивните одделни области.

Политиките за управување со ризик на Банката се воспоставени за да ги идентификуваат и анализираат ризиците со кои се соочува Банката, за поставување на соодветни лимити и контроли за ризиците, и да ги следи ризиците и усогласеност со лимитите.

Политиките и системите за управување со ризик редовно се следат и анализираат дали ги рефлектираат промените во пазарните услови, и понудените производи и услуги. Банката, преку обуки и процедури и политики за управување, има за цел да создаде конструктивна контролна средина, каде сите вработени ќе ги разберат своите улоги и задолженија.

Одборот за ревизија на Банката е одговорен за следење на усогласеноста со политиките и процедурите за управување со ризици, и за следење на адекватноста на политиката за управување со ризик во релација со ризиците со кои се соочува Банката. Одборот за ревизија во извршувањето на овие функции е потпомогнат од страна на внатрешната ревизија. Внатрешната ревизија врши редовни и периодични ревизии на контролите и процедурите за управување со ризик, и овие резултати се презентираат до одборот за ревизија.

2.1 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Банката доколку клиент или договорна странка од финасиски инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски, и воглавно произлегува од дадените кредити и аванси на клиенти и други банки, издадени гаранции и акредитиви и вложувања во хартии од вредност. Со цел управување со ризик Банката ги зема во предвид и ги разгледува збирно сите елементи од изложеноста на кредитниот ризик (како индивидуалниот ризик на неисполнување на обврските на должникот, ризик на земја и ризик на одделен сектор).

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Управување со кредитниот ризик

Надзорниот Одбор ја делегира својата одговорност за управување со кредитен ризик на кредитниот одбор кој ги одобрува сите кредитни изложености до 1.000.000 евра вкупна кредитна изложеност на клиентот и со него поврзаните лица. Над овој износ Кредитниот одбор на Банката може да одобри кредитни изложености до 10% од сопствените средства, само доколку таа изложеност е покриена со депозит. Сите кредитни изложености над 1.000.000 евра, до 25% од сопствените средства на банката кои не се обезбедени со депозит се одобруваат од Надзорниот одбор. Кредитните изложености под 350.000 евра се одобруваат од Одборот за СМЕ кредити и од кредитниот одбор за население за кредитни изложености до 150.000 евра, како и кредитните одбори на посебните филијали и експозитури (кредитниот одбор на секоја филијала и експозитура има посебен лимит за одобрување на кредитна изложеност). Контролата на кредитниот ризик на Банката, која што вклучува:

- *Изготвување на кредитни политики* вклучувајќи ги барањата за покриеноста на изложеноста со обезбедување, проценка на кредитната способност на барателот на кредит, класификација според ризична категорија и известување, потребна документација и правни процедури, како и усогласеност со законските барања.
- *Контрола и проценка на кредитниот ризик.* Секторите за кредитирање ги следат сите кредитни изложености во однос на воспоставените лимити.
- *Следење на концентрацијата на изложеноста* по географски и индустриски сегменти (за кредити и аванси), и по издавач, оценка од институции за кредитен рејтинг, ликвидност на пазарот и земја (за вложувања).
- *Класификација на кредитната изложеност на Банката* според степенот на ризик од финансиска загуба со која се соочува Банката и фокусирање на управувањето со ризиците. Системот за класификација се користи при одредување дали загуба за оштетување е потребна.
- *Следење на усогласеноста* со утврдените лимити, вклучувајќи ги тие за индустрии, ризик на земјата и типови производи. Редовно се доставуваат извештаи за кредитната изложеност, класификацијата и исправката на вредност/посебната резерва до Одборот за управување со ризици и соодветно на тоа се преземаат корективни акции.
- Се врши од поодделните организациони делови на Банката како Секторот за кредитирање, филијалите и експозитурите на Банката и Дирекцијата за управување со ризици.

Секторот за кредитирање, филијалите и експозитурите на Банката се должни да ги имплементираат и следат кредитните политики и процедури на Банката. Тие се одговорни и за квалитетот на кредитното портфолио, како и за надгледување и контрола на сите кредитни ризици.

Дирекцијата за Внатрешна ревизија, во рамките на редовните ревизии на активностите на Експозитурите/Филијалите на Банката, врши контрола и на работењето од областа на кредитирање.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

2.1 А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

		Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
		2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
во илјади денари																			
I	Сметководствена вредност на изложености за кои е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	17.208.154	14.008.235	34.835	30.036	-	-	793	512	7.348	4.540	39.705	32.623	1.027.123	888.481	18.317.958	14.964.427
.	Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, пред исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	-	-	16.604.466	13.448.881	34.835	30.036	-	-	734	489	4.788	3.255	19.311	14.445	1.021.923	881.742	17.686.057	14.378.848
	категорија на ризик А	-	-	76.899	95.059	-	-	-	-	-	-	271	133	-	2	5.086	6.638	82.256	101.832
	категорија на ризик Б	-	-	149.085	132.591	-	-	-	-	-	-	1.157	344	1	96	113	85	150.356	133.116
	категорија на ризик В	-	-	-	31.541	-	-	-	-	-	23	-	41	-	1.778	-	-	-	33.383
	категорија на ризик Г	-	-	377.704	300.163	-	-	-	-	59	-	1.132	767	20.393	16.302	1	16	399.289	317.248
	категорија на ризик Д	-	-																
	(Исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна основа)	-	-	(574.943)	(477.072)	(348)	(300)	-	-	(67)	(15)	(1.426)	(883)	(20.586)	(17.211)	(10.591)	(9.185)	(607.962)	(504.666)
	Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	-	-	16.633.211	13.531.163	34.487	29.736	-	-	726	497	5.922	3.657	19.119	15.412	1.016.532	879.296	17.709.996	14.459.761
	Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, пред исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поединечно незначајни изложености (портфолио на мали кредити)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поединечно значајни изложености кои не се оштетени на поединечна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(Исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

2.1 А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
II. Сметководствена вредност на изложености за кои не е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва достасани побарувања																		
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста до 30 дена	-	-	4.139	1.965	-	-	-	-	-	-	149	186	146.918	99.262	-	-	151.206	101.413
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	-	-	4.139	1.965	-	-	-	-	-	-	149	186	146.918	99.262	-	-	151.206	101.413
недостасани побарувања																		
реструктурирани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати побарувања	8.703	7.682	376.177	168.673	1.715.796	1.118.179	-	-	3.385.329	2.103.424	-	-	-	-	2.051.321	1.849.538	7.537.326	5.247.496
Сметководствена вредност на недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста/посебна резерва	8.703	7.682	380.316	170.638	1.715.796	1.118.179	-	-	3.385.329	2.103.424	149	186	146.918	99.262	2.051.321	1.849.538	7.688.532	5.348.909
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	8.703	7.682	17.588.470	14.178.873	1.750.631	1.148.215	-	-	3.386.122	2.103.936	7.497	4.726	186.623	131.885	3.078.444	2.738.019	26.006.490	20.313.336
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(574.943)	(477.072)	(348)	(300)	-	-	(67)	(15)	(1.426)	(883)	(20.586)	(17.211)	(10.591)	(9.185)	(607.961)	(504.666)
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	8.703	7.682	17.013.527	13.701.801	1.750.283	1.147.915	-	-	3.386.055	2.103.921	6.071	3.843	166.037	114.674	3.067.853	2.728.834	25.398.529	19.808.670

Во текот на годината што завршува на 31 декември 2014 година вкупните пласмани во кредити се зголемени за 24,5%.

Реструктурирани кредити

На денот на известувањето. Банката нема реструктурирани кредити (главница) (2013: нема)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Оштетени кредити и хартии од вредност

Оштетени кредити и хартии од вредност се такви кредити и хартии од вредност за кои што Банката врз основа на Одлуката на НБРМ за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банката според степенот на нивната ризичност (“Одлуката”) одредила дека има потреба од издвојување на загуби поради оштетување. Сите кредити се класификувани од А до Д ризична категорија според деновите на доцнење и други критериуми утврдени во истата одлука.

Достасани, но не оштетени кредити

Кредити и хартии од вредност кај кои договорната камата и главница се достасани, но Банката верува дека не е соодветно да се пресмета загуба поради оштетување, поради износот на расположливото обезбедувањето или степенот на наплата.

Исправка на вредност / Посебна резерва

Банката пресметува исправка на вредност/посебна резерва која претставува проценка на настанатите загуби поради оштетување во кредитното портфолио. Таа се утврдува како разлика од сметководствената вредност на кредитното портфолио и сегашната вредност на проценетите идни парични текови од кредитното портфолио. Ваквата анализа Банката ја прави на поединечна основа за сите кредитни изложености, како што е дефинирано во Одлуката.

Оштетувањата за потребите на финансиското известување се признаени само за загуби кои биле реализирани заклучно со датумот на билансот на состојба врз основа на објективни докази за оштетување. Табелата 2.1 А. ја прикажува целокупната изложеност на банката на кредитен ризик на поединечна основа, по категории на кредитен ризик и изложеностите кои се класифицирани на групна основа. Во табелата се прикажани соодветната исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна основа.

Утврдувањето на објективните докази за оштетување се базира на следниве критериуми пропишани од Банката:

- Неисполнување на договорени плаќања на главница или камата;
- Започнување на постапки за стечај;
- Прекршување на договорни одредби и услови;
- Специфични информации за бизнисот на клиентот, кои што се одразуваат на потешкотии во паричните текови на должникот;
- Влошување на конкурентската позиција на должникот;
- Намалување на вредноста на обезбедувањето;
- Општата економска ситуација.

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

Согласно интерната класификација на изложеност на кредитен ризик, која е во согласност со Одлуката на НБРМ за управување со кредитен ризик, Банката врши класификација на кредитните изложености во следниве категории на ризик:

Категорија на ризик А	- побарувањата од централната влада на Република Македонија и на побарувањата од Народната банка - делот од кредитната изложеност којшто е обезбеден со првокласни инструменти за обезбедување доколку инструментот се активира во рок од 60 дена од рокот на достасувањето на таа изложеност - финансиската состојба и паричните текови на клиентот овозможуваат негово натамошно работење и можност за намирување на тековните и идните обврски кон банката; - обврските врз основа на кредитната изложеност се извршуваат во рокот на достасување или со задоцнување до 31 ден, или - во последните дванаесет месеци не е извршено реструктурирање на кое било побарување од клиентот
Категорија на ризик Б	- клиентот покажува финансиски слабости, но неговите парични приливи се доволни за редовно намирување на достасаните обврски - обврските врз основа на кредитната изложеност најчесто се извршуваат со задоцнување до 60 дена, - во последните шест месеци не е извршено реструктурирање на кредитната изложеност
Категорија на ризик В	- паричните приливи на клиентот се несоодветни за редовно намирување на обврските; - банката не располага со потребните и ажурирани информации за да ја оцени кредитна способност на клиентот; - кредитната изложеност е реструктурирана; - обврските врз основа на кредитната изложеност се извршуваат со задоцнување до 90 дена
Категорија на ризик Г	- клиентот е неликвиден - наплатата на кредитната изложеност зависи од активирањето на инструментите за обезбедување - обврските врз основа на кредитната изложеност се извршуваат со задоцнување до 240 дена, или со исклучок до 300 дена, доколку доцнењето е само повремено во интервалот од 241 до 300 дена
Категорија на ризик Д	- обврските врз основа на кредитната изложеност најчесто се извршуваат со задоцнување над 241 ден - над клиентот е воведена стечајна или ликвидациона постапка - клиентот го оспорува постоењето на кредитната изложеност - банката очекува дека ќе наплати само мал дел од кредитната изложеност.

Согласно Одлука на Надзорниот Одбор, Банката почнувајќи од 31.12.2014 година за нефункционалните побарувања врши исправка на вредност/посебна резерва од 100%.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Политика на отпис

Банката отпишува износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) кога Надзорниот Одбор ќе одреди дека кредитот / хартиите од вредност се ненаплативи. Одлуката се донесува по разгледување на информации како што се настанување на значајни промени во финансиската положба на должникот / издавачот на хартиите од вредност, дека должникот / издавачот не е во можност да ги подмири своите обврски, или дека износот од реализацијата на обезбедувањето нема да биде доволен да се подмири целата изложеност. Банката истотака, врши отпис на износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на истите.

Банката има обезбедување за кредитите и авансите на клиенти во форма на хипотека, залог на подвижен предмет, залог на хартии од вредност, паричен депозит, залог на акции, гаранции, административни забрани и согласности, други регистрирани залози и гаранции. Проценката на објективната вредност е врз основа на вредноста на обезбедувањето во моментот на позајмување. Колатералот подлежи на годишно преоценување, и тоа за тип на колатерал недвижен имот, за кредитни изложености над ЕУР 100.000, и за тип подвижен имот, за кредитни изложености над ЕУР 50.000. Генерално, Банката не зема обезбедување за пласмани во банки. Банката не зема обезбедување за хартиите од вредност, и нема такво обезбедување на 31 декември 2014 или 2013 година.

Дозволените пречекорувања и кредитни картички издадени на физички и правни лица се обезбедени со меници што го покриваат целиот износ на кредитна изложеност. Понатаму, во насока на намалување на потенцијалната загубата од изложеност на кредитен ризик, Банката ќе се обезбеди со дополнителено обезбедување од комингентите во моментот кога ќе се забележат индикатори за рано предупредување за потенцијална оштета кај релевантните индивидуални кредити и пласирани средства.

Должничките хартии од вредност и благајничките записи воглавно се необезбедени.

Гаранциите и акредитивите носат ист кредитен ризик како и кредитите и се обезбедени со ист вид на обезбедување како и останатите изложености на кредитен ризик.

Концентрацијата по локација за кредити и аванси се мери според локацијата на должникот. Концентрацијата по локација за вложувања се мери според локацијата на издавачот на хартиите од вредност.

Проценката на објективната вредност на обезбедувањето и други зголемувања на обезбедувањата за финансиските средства се прикажани во следната табела:

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
<i>во илјади денари</i>																
<i>Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо и/или сметки во банката) ограничени на	-	-	452.644	174.932	-	-	-	-	-	-	22.966	4.810	36.863	56.480	512.473	236.222
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.080	40.146	65.080	40.146
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	2.320.235	1.307.269	-	-	-	-	-	-	-	-	206.129	93.258	2.526.364	1.400.527
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	6.952.124	5.698.658	-	-	-	-	-	-	2.897	2.297	613.715	565.884	7.568.736	6.266.839
имот за вршење дејност	-	-	11.964.112	10.289.508	-	-	-	-	-	-	119	74	2.125.904	1.709.017	14.090.135	11.998.599
Залог на подвижен имот	-	-	980.720	1.377.388	-	-	-	-	-	-	5.686	4.546	394.256	285.934	1.380.662	1.667.868
Останати видови на обезбедување	-	-	533.508	1.122.147	-	-	-	-	-	-	2.978	1.556	111.799	136.172	648.285	1.259.875
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа	-	-	23.203.343	19.969.902	-	-	-	-	-	-	34.646	13.283	3.553.746	2.886.891	26.791.735	22.870.076

Објективната вредност на обезбедувањето која е прикажана во белешка 2.1.Б е утврдена од страна на локалните овластени проценители и претставува вредност која е реална за законските сопственици на средствата.

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик (продолжение)**

Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа

Првокласни инструменти за обезбедување

парични депозити (во депо и/или сметки во банката) ограничени на

државни хартии од вредност

државни безусловни гаранции

банкарски гаранции

Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување

Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)

Гаранции од физички лица

Залог на недвижен имот

имот за сопствена употреба (станови, куќи)

имот за вршење дејност

Залог на подвижен имот

Останати видови на обезбедување

Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
<i>во илјади денари</i>																		
Нерезиденти	-	-	283.377	334.966	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	43.037	43.058	326.414	378.027
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	66.081	79.327	-	-	-	-	-	-	40	29	-	-	3.512	4.407	69.63	83.763
Рударство и вадење на камен	-	-	22.582	18.600	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	1.246	-	23.831	18.602
Прехрамбена индустрија	-	-	363.558	309.912	-	-	-	-	-	-	56	24	-	-	29.822	44.337	393.436	354.273
Текстилна индустрија и производство на облека и обуки	-	-	167.350	51.536	-	-	-	-	-	-	17	35	-	2	2.128	25.508	169.495	77.081
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	690.879	682.453	-	-	-	-	-	-	22	37	149	67	39.730	191.539	730.780	874.096
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	215.788	121.032	-	-	-	-	-	-	13	11	-	-	496.035	708.166	711.836	829.209
Останата преработувачка индустрија	-	-	400.541	298.809	-	-	-	-	-	-	34	40	-	-	44.120	11.521	444.695	310.370
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	135.542	112.036	-	-	-	-	-	-	2	3	19	17	108.235	102.531	243.798	214.587
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	13.864	2.820	-	-	-	-	-	-	154	42	4	7	594	582	14.616	3.451
Градежништво	-	-	641.364	239.213	-	-	-	-	-	-	124	88	-	274	584.927	302.504	1.226.415	542.079
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	3.871.745	2.940.885	-	-	-	-	-	-	543	584	192	120	593.466	451.476	4.465.946	3.393.065
Транспорт и складирање	-	-	1.239.792	1.065.189	-	-	-	-	-	-	161	248	-	-	270.498	248.849	1.510.451	1.314.286

ХАЛК БАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение) В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	143.160	105.810	-	-	-	-	-	-	74	54	566	568	7.448	5.911	151.248	112.343
Информации и комуникации	-	-	66.686	20.336	-	-	-	-	-	-	36	43	11	10	7.755	5.405	74.488	25.794
Финансиски дејности и дејности на осигурување	8.703	7.682	47	-	34.777	34.012	-	-	3.386.055	2.103.921	47	62	164.057	112.171	113.942	44.235	3.707.628	2.302.083
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	678.543	698.844	-	-	-	-	-	-	4	7	-	-	56.736	40.784	735.283	739.635
Стручни, научни и технички дејности	-	-	79.961	92.864	-	-	-	-	-	-	45	44	-	4	40.934	33.370	120.940	126.282
Административни и помошни услужни дејности	-	-	96.487	88.870	-	-	-	-	-	-	26	24	115	115	9.122	5.438	105.750	94.447
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување	-	-	46.894	66.795	1.715.506	1.113.903	-	-	-	-	-	-	93	87	-	-	1.762.493	1.180.785
Образование	-	-	176.078	176.623	-	-	-	-	-	-	16	12	-	-	36.873	18.378	212.967	195.013
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	76.849	141.461	-	-	-	-	-	-	18	23	-	-	1.197	335	78.064	141.819
Уметност, забава и рекреација	-	-	16.902	3.522	-	-	-	-	-	-	8	10	-	56	1.878	1.723	18.788	5.311
Други услужни дејности	-	-	8.889	6.298	-	-	-	-	-	-	48	69	298	311	3.055	2.208	12.290	8.886
Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
Физички лица	-	-	7.502.311	6.036.782	-	-	-	-	-	-	4.579	2.348	532	864	571.287	436.465	8.078.709	6.476.459
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	8.257	6.818	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	276	104	8.534	6.923
Вкупно	8.703	7.682	17.013.527	13.701.801	1.750.283	1.147.915	-	-	3.386.055	2.103.921	6.071	3.843	166.037	114.674	3.067.853	2.728.834	25.398.529	19.808.670

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Г Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
<i>во илјади денари</i>																		
Географска локација																		
Република Македонија	-	-	16.713.612	13.359.312	1750283	1.143.638	-	-	3.278.340	1.697.362	6.066	3.839	19.044	13.559	2.970.499	2.676.894	24.737.844	18.894.604
Земји-членки на Европската унија	8.703	7.682	-	-	-	4.277	-	-	96.119	310.366	-	-	146.979	101.099	-	-	251.801	423.424
Европа (останато)	-	-	299.915	342.489	-	-	-	-	10.404	9.892	5	4	15	16	97.354	51.940	407.693	404.341
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.191	86.301	-	-	-	-	-	-	1.191	86.301
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	8.703	7.682	17.013.527	13.701.801	1.750.283	1.147.915	-	-	3.386.054	2.103.921	6.071	3.843	166.038	114.674	3.067.853	2.728.834	25.398.529	19.808.670

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност

Ликвидносен ризик претставува ризик банката да неможе да обезбеди доволно средства за намирање на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, или истите да ги намира со многу повисоки трошоци.

Управување со ризик на ликвидност

Банката при управување со ликвидноста води сметка, колку што е можно подолгорочно, да има доволно ликвидни средства за исполнување на обврските кога ќе достасаат, под нормални и невообичаени услови, без да настанат неприфатливи загуби или штета врз репутацијата на Банката.

Дирекцијата за средства, ликвидност и тргување ја следи ликвидноста на дневно ниво врз основа на информации од релевантните сектори, во однос на ликвидносниот профил на нивните финансиски средства и обврски како и детали за проектираните парични текови кои произлегуваат од планираните активности. Дирекцијата за средства, ликвидност и тргување оддржува портфолио на краткорочни ликвидни средства, главно составени од краткорочни ликвидни хартии од вредност, со цел да се обезбеди соодветно ниво на ликвидност на Банката.

Сите политики и процедури за ликвидносниот ризик се предмет на разгледување и одобрување од Одборот за управување со актива и пасива. Извештаите за ликвидност ја прикажуваат ликвидносната позиција на Банката на дневно ниво и се доставуваат до НБРМ на месечна основа.

Изложеност на ризик на ликвидност

Банката има пристап до различни извори за финансирање. Средствата се обезбедуваат преку широк спектар на инструменти вклучувајќи депозити и акционерски капитал. Ова ја зголемува флексибилноста за финансирање, ја ограничува зависноста од поодделни извори на финансирање и ги намалува трошоците. Банката тежнее да одржува рамнотежа меѓу континуитетот во финансирањето и флексибилноста преку употреба на обврски со различен период на достасување. Банката континуирано го проценува ликвидносниот ризик со идентификување и следење на промените во финансирањето кои се потребни за исполнување на целите на работењето поставени во стратегијата на Банката.

Исто така како дел од стратегијата за управување со ризикот на ликвидност, Банката одржува портфолио на високоликвидни средства.

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)**

<i>во илјади денари</i>	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2014 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	5.362.358	-	-	696.463	-	-	6.058.821
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	8.703	8.703
Кредити на и побарувања од други комитенти	638.020	431.100	3.224.707	1.439.709	5.409.091	6.486.989	17.629.616
Вложувања во хартии од вредност	1.614.835	650.000	1.054.845	-	-	-	3.319.680
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	163.525	9.375	18.797	-	-	-	191.697
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	7.778.738	1.090.475	4.298.349	2.136.172	5.409.091	6.495.692	27.208.517
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	983.210	-	610	-	-	-	983.820
Депозити на други комитенти	5.592.894	1.683.143	4.929.765	2.743.521	1.728.261	18.851	16.696.435
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	25.516	31.451	285.284	1.432.716	1.373.760	804.520	3.953.247
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	30.730	-	-	-	30.730
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	157.148	-	18.068	-	-	-	175.216
Вкупно финансиски обврски	6.758.768	1.714.594	5.264.457	4.176.237	3.102.021	823.371	21.839.448
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	3	-	113	216	-	-	332
Вонбилансна пасива	611.464	528	1.007	453	-	-	613.452
Рочна неусогласеност	408.509	(624.647)	(967.002)	(2.040.302)	2.307.070	5.672.321	4.755.949

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)**

<i>во МКД илјади</i>	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2013 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	3.965.318	-	551.264	-	-	-	4.516.582
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	7.682	7.682
Кредити на и побарувања од други комитенти	758.836	585.716	1.888.212	1.079.995	4.612.432	5.210.818	14.136.009
Вложувања во хартии од вредност	7.364	-	854.312	-	304.885	-	1.166.561
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	104.115	11.950	22.708	-	-	-	138.773
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	4.835.633	597.666	3.316.496	1.079.995	4.917.317	5.218.500	19.965.607
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	1.689.069	-	622	-	-	-	1.689.691
Депозити на други комитенти	4.925.588	1.551.205	3.795.107	1.240.216	1.000.606	2.723	12.515.445
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	37.356	15.560	689.385	199.148	1.129.372	204.625	2.275.446
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	373	-	-	-	373
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	125.429	-	25.296	-	-	-	150.725
Вкупно финансиски обврски	6.777.442	1.566.765	4.510.783	1.439.364	2.129.978	207.348	16.631.680
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	151.896	45.989	120.863	-	-	318.748
Вонбилансна пасива	962.917	531.263	673.020	393.052	-	-	2.560.252
Рочна неусогласеност	(2.904.726)	(1.348.466)	(1.821.318)	(631.558)	2.787.339	5.011.152	1.092.423

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)

Табелата ги прикажува недисконтираните бруто парични текови на финансиските средства и обврски и непризнаените обврски за кредитирање на Банката на основа на нивниот најран договорен рок на достасување. Паричните текови кои што Банката очекува да настанат се разликуваат од договорените. На пример, депозитите по видување се очекува да останат стабилни, а не да се повлечат во рок од еден месец.

Банката изработува и очекувана рочна структура во која е вграден елементот на предвидување и истата укажува на стабилна ликвидносна позиција.

Согласно политиките за ликвидносен ризик, доколку со примената на препоставките за очекуваната рочна структура, во одреден рочен блок, се јавува негативен гап, Банката ќе употреби потребно ниво на средства кои произлегуваат од портфолиото за тргување доколку договорената рочна структура и портфолиото за тргување е повеќе од 90 дена од извештајниот датум кој е краен рок за известување на Очекуваната рочна усогласеност на приливи и одливи.

2.3 Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во каматните стапки, промена во цена на капиталот, девизните курсеви и кредитните маржи (кои не се однесуваат на промена во кредитната способност на должникот / издавачот на хартии од вредност) ќе влијаат на приходот на Банката или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарен ризик во рамки на прифатливи параметри, со оптимизирање на повратот.

Управување со пазарни ризици

Изложеност на каматен ризик - портфолиото кое не се чува за тргување

Банката е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматноносните средства и каматноносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи. Во случај на средства и обврски со променливи каматни стапки, Банката е исто така изложена на основниот ризик, кој произлегува од различниот период на менување на променливите каматни стапки на средствата и обврските, како што се на пример ЕУРИБОР, ЛИБОР и различните каматни стапки.

Активностите за управување со ризикот се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати, со пазарни каматни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Банката и пазарните трендови.

Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на сензитивноста на Банката на промените на каматните стапки. Генерално, Банката ги следи промените на каматите стапки на средствата и обврските преку остварените каматни маржи, а воедно и трендовите на пазарот и опкружувањето. Бидејќи за најголемиот дел на каматноносните средства и обврски Банката го задржува правото за истовремено менување на каматните стапки е во позиција да ги амортизира неповолните ефекти врз нето приходите. Секако, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација

Банката дополнително врши анализа на сензитивност на финансиските средства и обврски на промени во различните стрес сценарија на промена на каматните стапки.

Анализата на сензитивноста на Банката на зголемување или намалување на пазарните каматни стапки (земајќи во предвид симетрични движења на кривата на принос и постојаност на позициите во билансот на состојба) е следнава:

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик****А Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските****2014 (тековна година)**

Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2014)

Ефекти од примена на сценарија

Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)

Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%

Ризик од промена на каматните стапка (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)

Зголемување на варијабилните каматни стапки во пасивата:

Промена на каматните стапки за 300 базични поени

Промена на каматните стапки за 200 базични поени

Промена на каматните стапки за 100 базични поени

Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)

Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)

Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%

Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити

Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)

Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)

Вложување на кредитната изложеност кај петте најголеми клиенти, нефункционални правни лица

Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССп од 100% (законски максимум)

Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%

Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити

Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)

Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)

Вложување на кредитна изложеност кај петте најголеми клиенти, нефинански правни лица

Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
271.074	3.371.147	21.983.456	15,33%
166.379	3.537.526	24.248.658	14,59%
(5.427)	3.365.720	21.983.456	15,31%
(3.952)	3.367.195	21.983.456	15,32%
(2.477)	3.368.670	21.983.456	15,32%
166.379	3.537.526	24.248.658	14,59%
(33.985)	3.503.541	24.214.673	14,47%
(1.544.346)	1.993.180	22.704.312	8,78%
(395.229)	3.142.297	23.583.429	13,17%
(751.167)	2.786.359	23.497.491	11,86%
166.379	3.537.526	24.248.658	14,59%
(113.284)	3.424.242	24.135.374	14,19%
(5.147.822)	(1.610.296)	19.100.837	-8,43%
(1.317.430)	2.220.096	22.931.229	9,68%
(2.503.891)	1.033.635	21.744.768	4,75%

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)****А Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжение)**

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Активна пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2013 (претходна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2013)	145.991	3.369.493	18.632.969	18,08%
Ефекти од примена на сценарија:				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	160.037	3.529.529	20.618.398	17,12%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	(1.517)	3.367.975	18.632.969	18,08%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	(923)	3.368.569	18.632.969	18,08%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	(329)	3.369.163	18.632.969	18,08%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	160.037	3.529.529	20.618.398	17,12%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30%	(32.110)	3.497.419	20.586.288	16,99%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(1.239.790)	2.289.739	19.378.608	11,82%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)	(314.175)	3.215.354	20.304.223	15,84%
Вложување на побарувањата од двајцата најголеми клиенти кредитокорисници (преминуваат на ССП)	(756.022)	2.773.507	19.862.375	13,96%

Б Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување

	тековна година 2014		претходна година 2013	
	31.12.2014	просечна вредност	31.12.2013	просечна вредност
Во илјади денари				
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-
Варијанса	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)****А Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки****ИЗВЕШТАЈ**за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2014 г.
во 000 денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(72.301)
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	123.856
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	149.289
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	2
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА останато (ФКС + ВКС + ПКС)	останато	(85)
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	(1.130)
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		199.630
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		3.371.147
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		5,92%

ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2013 година

во 000 денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(40.841)
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	47.659
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	83.516
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	3
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА останато (ФКС + ВКС + ПКС)	останато	(34)
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	(1.069)
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		89.234
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		3.369.493
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		2,65%

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки****2014 (тековна година)
Финансиски средства**Парични средства и парични еквиваленти
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Кредити на и побарувања од банки

Кредити на и побарувања од други комитенти

Вложувања во хартии од вредност

Останата неспомената каматочувствителна актива

**Вкупно каматочувствителни финансиски средства
Финансиски обврски**

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Депозити на банки

Депозити на други комитенти

Издадени должнички хартии од вредност

Обврски по кредити

Субординирани обврски и хибридни инструменти

Останати неспоменати каматочувствителни обврски

Вкупно каматочувствителни финансиски обврски**Нето-билансна позиција**

Вонбилансни каматочувствителни активни позиции

Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции

Нето-вонбилансна позиција**Вкупна нето-позиција***во илјади денари*

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства / обврски
3.278.009	-	-	-	-	-	-	3.278.009
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
882.698	1.533.327	11.596.044	609.987	1.361.849	979.414	16.963.319	
-	347.161	345.777	550.000	154.846	300.000	1.697.784	
-	-	-	-	-	-	-	-
4.160.707	1.880.488	11.941.821	1.159.987	1.516.695	1.279.414	21.939.112	
-	-	-	-	-	-	-	-
978.523	-	610	-	-	-	-	979.133
4.989.818	1.567.588	7.103.525	1.628.940	420.528	-	15.710.399	
-	-	-	-	-	-	-	-
85.146	103.030	1.920.531	1.277.407	490.060	64.534	3.940.708	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6.053.487	1.670.618	9.024.666	2.906.347	910.588	64.534	20.630.240	
(1.892.780)	209.870	2.917.155	(1.746.360)	606.107	1.214.880	1.308.872	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(1.892.780)	209.870	2.917.155	(1.746.360)	606.106	1.214.880	1.308.872	

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжение)***во илјади денари***2013 (претходна година)****Финансиски средства**

Парични средства и парични еквиваленти

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Кредити на и побарувања од банки

Кредити на и побарувања од други комитенти

Вложувања во хартии од вредност

Останата неспомената каматочувствителна актива

Вкупно каматочувствителни финансиски средства**Финансиски обврски**

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Депозити на банки

Депозити на други комитенти

Издадени должнички хартии од вредност

Обврски по кредити

Субординирани обврски и хибридни инструменти

Останати неспоменати каматочувствителни обврски

Вкупно каматочувствителни финансиски обврски**Нето-билансна позиција**

Вонбилансни каматочувствителни активни позиции

Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции

Нето-вонбилансна позиција**Вкупна нето-позиција**

до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматонаосни средства / обврски
---------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---

3.992.031	-	-	-	-	-	3.992.031
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.042.220	1.622.947	9.839.945	264.654	494.725	350.848	13.615.339
-	-	801.654	-	304.885	-	1.106.539
-	-	-	-	-	-	-
5.034.251	1.622.947	10.641.599	264.654	799.610	350.848	18.713.909

-	-	-	-	-	-	-
1.678.132	-	610	-	-	-	1.678.742
4.196.685	1.501.462	4.891.193	679.612	267.469	-	11.536.421
-	-	-	-	-	-	-
78.310	169.337	1.374.000	219.187	374.407	52.045	2.267.286
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5.953.127	1.670.799	6.265.803	898.799	641.876	52.045	15.482.449
(918.876)	(47.852)	4.375.796	(634.145)	157.734	298.803	3.231.460

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(918.876)	(47.852)	4.375.796	(634.145)	157.734	298.803	3.231.460

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.3 Валутен ризик**

Во илјади денари 2014	Наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски							Други валути	Вкупно
	МКД	ЕУР	УСД						
Монетарни средства									
Парични средства и парични еквиваленти	5.057.642	849.097	26.987	-	-	-	-	123.038	6.056.764
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	8.703	-	-	-	-	-	8.703
Кредити на и побарувања од други комитенти	7.655.421	9.245.063	22.831	-	-	-	-	-	16.923.315
Вложувања во хартии од вредност	1.695.014	55.269	-	-	-	-	-	-	1.750.283
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	97.138	72.326	197	-	-	-	-	26	169.687
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	14.505.215	10.221.755	58.718	-	-	-	-	123.064	24.908.752
Монетарни обврски									
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	624	957.637	-	-	-	-	-	25.559	983.820
Депозити на други комитенти	12.020.574	4.323.824	267.155	-	-	-	-	84.882	16.696.435
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	14.882	3.937.056	-	-	-	-	-	-	3.951.938
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.730	-	-	-	-	-	-	-	30.730
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	114.506	59.382	823	-	-	-	-	505	175.216
Вкупно монетарни обврски	12.181.316	9.277.899	267.978	-	-	-	-	110.946	21.838.139
Нето-позиција	2.323.899	943.856	(209.260)	-	-	-	-	12.118	3.070.613

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.3 Валутен ризик (продолжение)

	Наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски								Други валути	Вкупно
Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД							
Монетарни средства 2013										
Парични средства и парични еквиваленти	3.331.250	907.633	165.226	-	-	-	-	-	110.154	4.514.263
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други банки	-	-	7.682	-	-	-	-	-	-	7.682
Кредити на и побарувања од други комитенти	5.851.192	7.598.995	144.189	-	-	-	-	-	-	13.594.376
Вложувања во хартии од вредност	1.087.169	56.469	4.277	-	-	-	-	-	-	1.147.915
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	70.390	48.945	1.335	-	-	-	-	-	-	120.670
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	10.340.001	8.612.042	322.709	-	-	-	-	-	110.154	19.384.906
Монетарни обврски										
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	624	1.688.562	498	-	-	-	-	-	7	1.689.691
Депозити на други комитенти	8.209.982	3.916.582	308.268	-	-	-	-	-	80.613	12.515.445
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	23.978	2.251.468	-	-	-	-	-	-	-	2.275.446
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	373
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	115.147	26.601	8.956	-	-	-	-	-	21	150.725
Вкупно монетарни обврски	8.350.104	7.883.213	317.222	-	-	-	-	-	80.641	16.631.680
Нето-позиција	1.989.897	728.829	4.987	-	-	-	-	-	29.513	2.753.226

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.4. Оперативен ризик

Оперативен ризик е ризик од загуба поради несоодветни или слаби интерни процеси, несоодветни лица и несоодветни или слаби системи на банката, како и надворешни настани.

Банката има воспоставено Политика за управување со оперативниот ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот Одбор на Банката. Во политиката се дефинирани основните цели, управување со оперативниот ризик (системи и процеси на управување со оперативниот ризик), организациска поставеност, систем на известување, внатрешна контрола и сл.), како и мерење и следење на оперативниот ризик (клучни ризични индикатори, евалуација на оперативниот ризик).

Во рамките на стратегијата за управување со ризици Банката го има дефинирано прифатливото ниво на изложеност на оперативниот ризик.

За целите на пресметката на Адекватност на капитал, Банката користи пристап на базичен индикатор за утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативен ризик.

3. Адекватност на капиталот

НБРМ како главен регулатор во банкарскиот сектор ја следи адекватноста на капиталот на Банката во целина. Банката е под директна супервизија од страна на регулаторот.

Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот според пропишана стапка од 8% од сопствените средства на Банката, наспроти вкупната актива пондерирана според ризик. Вкупната актива пондерирана според ризикот претставува збир на активата пондерирана според кредитниот ризик, валутниот ризик, пазарниот и оперативниот ризик.

Сопствените средства на банката претставуваат збир од основниот капитал и дополнителниот капитал намалени за ограничувањата како што следува:

Основниот капитал, кој вклучува обични и некумулативни приоритетни акции, премија од продажба на овие акции, резервите издвоени од оданочивата добивка, кои служат за покривање на загубите што произлегуваат од ризиците со кои се соочува Банката во своето работење, задржаната добивка која не е оптоварена со било какви идни обврски, која е искажана во билансот на состојба и потврдена со Одлука на Собранието на акционери на Банката, или акумулираната загуба за претходниот период, добивката за годината доколку е потврдена од овластен ревизор, намалени за загубата за годината, лиценци, патенти, гудвил и други нематеријални средства, откупени сопствени акции и разлика помеѓу потребаната исправка на вредност на финансиски средства и посебна резерва за вонбилансни ставки и износот на исправката на вредност и посебната резерва утврдени согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

- Дополнителниот капитал кој вклучува кумулативни приоритетни акции, премија од продадените кумулативни приоритетни акции, намалени за износот на откупените сопствени кумулативни приоритетни акции, 80% од нереализираната добивка од ревалоризацијата на сопственичките и должничките инструменти расположиви за продажба, мерени по објективна вредност, хибридни и субординирани инструменти издадени од страна на Банката.
- Збирот на основниот и дополнителниот капитал се намалува за вложувањата на Банката во други банки и финансиски институции кои претставуваат вложувања над 10% од капиталот на тие институции, субординирани и хибридни капитални инструменти и други вложувања во други банки и други финансиски институции кои претставуваат вложувања над 10% од капиталот како и други намалувања.

При утврдување на износот на сопствените средства, Банката треба да ги почитува следниве ограничувања:

- Износот на дополнителниот капитал да не биде поголем од износот на основниот капитал на Банката.

Збирот на износот на кумулативните приоритетни акции и на субординираните инструменти коишто се дел од дополнителниот капитал не смее да надмине 50% од износот на основниот капитал.

Политика на раководството на Банката е да одржува стабилност на капиталот за да ја одржи довербата на инвеститорите, кредиторите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Банката исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и повисоката задолженост и предностите и сигурноста обезбедени со цврста позиција на капиталот.

Регулираните активности на Банката се во согласност со сите надворешни, пропишани барања во текот на периодот.

Во текот на 2012 година Советот на НБРМ ја усвои Новата Одлука за методологија утврдување на адекватноста на капиталот, со која се пропишува начинот на пресметка на капиталот што им е потребен на банките за покривање на кредитниот ризик, оперативниот ризик, пазарните ризици и валутниот ризик, како и начинот на пресметка на сопствените средства. Пресметката на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик се заснова на т.н. стандардизиран пристап согласно Базел 2. Според овој пристап, капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик, којшто произлегува од билансите и вонбилансите побарувања на банките се утврдува според кредитниот рејтинг што му е доделен на должникот или на побарувањето од страна на признати надворешни институции за процена на кредитниот ризик, или врз основа на кредитниот рејтинг на земјата во која се наоѓа седиштето на должникот.

За разлика од кредитниот ризик, при пресметката на капиталот потребен за покривање на валутниот ризик, пазарните ризици и оперативниот ризик, не се извршени позначајни измени во однос на претходната Одлука. Новата Одлука за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот е во примена од 01.07.2012 година.

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***3. Адекватност на капиталот (продолжение)**

Сопствените средства на Банката на 31.12.2014 година изнесуваат МКД 3.347.003 илјади (на 31.12.2013 во износ од МКД 3.349.947)

Ред.бр	Опис	2014	2013
Основен капитал			
1	Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија од продажба на овие акции	3.199.999	3.199.999
1.1	Номинална вредност	2.893.690	2.893.690
1.1.1	Номинална вредност на обични акции	2.893.690	2.893.690
1.1.2	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	-	-
1.2	Премија	306.309	306.309
1.2.1	Премија на обични акции	306.309	306.309
1.2.2	Премија од некумулативни приоритетни акции	-	-
2	Резерви и задржана добивка или загуба	161.300	154.000
2.1	Резервен фонд	137.181	129.882
2.2	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	24.118	24.118
2.3	Акумулирана загуба од претходни години	-	-
2.4	Тековна добивка	-	-
3	Позиции како резултат на консолидација	-	-
3.1	Малциско учество	-	-
3.2	Резерви од курсни разлики	-	-
3.3	Останати разлики	-	-
4	Одбитни ставки	14.295	4.052
4.1	Загуба на крајот на годината или тековната загуба	-	-
4.2	Откупени сопствени акции	-	-
4.3	Нематеријални средства	14.295	4.052
4.4	Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
4.5	Износот на неиздвоена исправка на вредност и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење	-	-
4.6	Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположиви за продажба	-	-
4.7	Други одбитни ставки	-	-
I	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	3.347.003	3.349.947

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***3. Адекватност на капиталот (продолжение)****Дополнителен капитал**

Ред.бр	Опис	2014	2013
5	Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премија по овие акции	19.545	19.545
5.1	Номинална вредност	-	-
5.2	Премија	19.545	19.545
6	Ревалоризациски резерви	4.599	-
7	Хибридни и капитални инструменти	-	-
8	Субординирани инструменти	-	-
9	Износ на субординирани инструменти кои можат да бидат дел од дополнителниот капитал	-	-
II	ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ I	24.144	19.545
10	Вложувања во капитал на други банки и финансиски институции кои изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции	-	-
11	Вложувања во субординирани и хибридни капитални инструменти и други инструменти на институциите од реден број 10	-	-
12	Збиен износ на вложувања во капиталот, субординирани и хибридни инструменти и други инструменти којшто надминува 10% од (I+II)	-	-
13	Вложувања во капиталот на друштва за осигурување и реосигурување коишто надминуваат 10% од капиталот на тие друштва	-	-
14	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата за осигурување и реосигурување во кои банката поседува над 10% од нивниот капитал	-	-
15	Износ на надминување на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
16	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи) iznosi)	-	-
III	ОДБИТНИ СТАВКИ	-	-
IV	Основен капитал по одбитни ставки	3.347.003	3.349.947
V	Дополнителен капитал по одбитни ставки	24.144	19.545
	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	3.371.147	3.369.493

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***3. Адекватност на капиталот (продолжение)**

Сопствени средства			
Ред.бр	Опис	2014	2013
I	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК		
1	Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	19.562.696	16.668.894
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	1.565.016	1.333.512
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3	Агрегатна девизна позиција	832.145	800.457
4	Нето-позиција за злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	66.572	64.037
6	Актива пондерирана според валутниот ризик	832.145	800.457
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	127.089	93.089
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизиран пристап	-	-
9	Актива пондерирана според оперативниот ризик	1.588.613	1.163.618
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ		
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал за генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал за специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.1.4	Капитал за покривање – генерален ризик од вложување во сопственички инструменти	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од друга договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во позицииво опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на други ризици	-	-
13	Актива пондерирана според други ризици	-	-
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	21.983.454	18.632.969
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	1.758.676	1.490.638
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	3.371.147	3.369.493
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/IV)	15,33%	18,08%

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти**А Оперативни сегменти**

Во илјади денари	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Останато			Вкупно
				Вложувања во хартии од вредност	Ликвидност	Неалоцирано	
2014							
Нето-приходи/(расходи) од камата	399.647	367.774	-	138.394	(30.583)	-	875.232
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	83.879	110.595	-	-	(20.759)	-	173.715
Нето-приходи од тргување	-	-	-	535	(124)	-	411
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	20.381	54.829	-	5.574	15	-	80.799
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	503.907	533.198	-	144.503	(51.451)	-	1.130.157
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(70.936)	(30.873)	-	(48)	(111)	-	(101.968)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(13.494)	(16.492)	-	-	-	-	(29.986)
Амортизација	(43.427)	(53.077)	-	-	-	-	(96.504)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(336.924)	(261.125)	-	(135)	-	-	(598.184)
Вкупно расходи по сегмент	(464.781)	(361.567)	-	(183)	(111)	-	(826.642)
Финансиски резултат по сегмент	39.126	171.631	-	144.320	(51.562)	-	303.515
Данок од добивка	-	-	-	-	-	-	(32.441)
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	271.074
Вкупна актива по сегмент	7.440.465	9.487.252	-	3.329.047	4.651.988	829.953	25.738.705
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна актива							25.738.705
Вкупно обврски по сегмент	8.476.585	8.392.453	-	-	4.935.882	3.933.785	-
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно обврски							25.738.705

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***4. Известување според сегменти****А Оперативни сегменти**

Во илјади денари 2013 година	Работа со население	Корпоративн о банкарство	Инвестициско банкрство	Останато Вложувања во хартии од вредност			Неалоцирано	Вкупно
				Ликвидност				
Нето-приходи/(расходи) од камата	312.304	318.198	-	126.790	(14.593)	-	-	742.699
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	60.277	79.886	-	-	(19.194)	-	-	120.969
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	(327)	-	-	(327)
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	24.558	16.884	-	-	4.164	-	-	45.606
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	397.139	414.968	-	126.790	(29.950)	-	-	908.947
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(39.930)	(42.762)	-	173	620	-	-	(81.899)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(8.545)	(10.942)	-	-	-	-	-	(19.487)
Амортизација	(39.705)	(50.849)	-	-	-	-	-	(90.554)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(281.560)	(287.592)	-	-	-	-	-	(569.152)
Вкупно расходи по сегмент	(369.740)	(392.145)	-	173	620	-	-	(761.092)
Финансиски резултат по сегмент	27.399	22.823	-	126.963	(29.330)	-	-	147.855
Данок од добивка	-	-	-	-	-	-	-	(1.864)
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	145.991
Вкупна актива по сегмент	6.315.186	8.131.617	-	2.844.622	2.936.950	-	-	20.228.375
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна актива	-	-	-	-	-	-	-	20.228.375
Вкупно обврски по сегмент	8.094.743	8.168.420	-	-	3.965.212	-	-	20.228.375
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно обврски	-	-	-	-	-	-	-	20.228.375

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти (продолжение)

Б Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни комитенти

	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)								Сите останати незначајни оперативни сегменти - Ликвидност	Неалоцирано	Вкупно по значаен комитент
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Вложувања во хартии од вредност								
<i>во илјади денари</i>											
2014 (тековна година) (банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен комитент)											
Комитент 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013 (претходна година) (банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен комитент)											
Комитент 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комитент 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***Вкупно по сегмент**

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Известување според сегменти (продолжение)**В Географски подрачја**

Во илјади денари		Република Македонија	Земји-членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји - членки на ОЕЦД (без европските земји - членки на ОЕЦД)	Останато		Неалоцирано	Вкупно
Вкупни приходи	2014	1.131.880	(26.276)	18.281	6.457	(184)		-	1.130.158
Вкупна актива		25.019.073	441.200	275.676	2.756	-		-	25.738.705
Во илјади денари		Република Македонија	Земји-членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји - членки на ОЕЦД (без европските земји - членки на ОЕЦД)	Останато		Неалоцирано	Вкупно
Вкупни приходи	2013	922.158	(34.600)	21.503	43	(158)		-	908.947
Вкупна актива		19.328.331	493.681	318.680	87.683	-		-	20.228.375

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски**

	2014		2013	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
<i>Во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	6.056.764	6.056.764	4.514.263	4.514.263
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	8.703	8.703	7.682	7.682
Кредити на и побарувања од други комитенти	16.923.315	16.923.315	13.594.376	13.594.376
Вложувања во хартии од вредност	1.750.283	1.750.283	1.147.915	1.147.915
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Останати побарувања	169.687	169.687	120.670	120.670
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	983.820	983.820	1.689.691	1.689.691
Депозити на други комитенти	16.696.435	16.696.435	12.515.445	12.515.445
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	3.951.938	3.951.938	2.275.446	2.275.446
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.730	30.730	373	373
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	175.216	175.216	150.725	150.725

Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, ностро сметки и побарувања по депозити и пласирања во НБРМ кои достасуваат на краток рок.

Кредити на и побарувања од банки

Кредитите и побарувањата од банки се мерат според амортизирана набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите на и побарувањата од банки се со променлива каматна стапка и со рок на достасување до една година. Нивната сметководствена вредност ја претставува нивната објективна вредност.

5А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Кредити на и побарувања од други комитенти

Кредитите и побарувања од други комитенти се мерат според амортизирана набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. За мерење на оштетувањето на кредитите и побарувањата како дисконтна стапка се употребува ефективната каматна стапка утврдена согласно со договорот. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на банката во најголем дел се со променлива каматна стапка, додека 8% (2011:3,4%) се со фиксна каматна стапка кои исто така се мерат по амортизирана набавна вредност, така што сметководствена вредност на вкупните кредити и побарувања апроксимативно ја претставува нивната објективна вредност.

Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Проценетите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на тековната пазарна каматна стапка.

Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат каматоносни средства кои се чуваат до доспевање и средства класифицирани како расположливи за продажба, кои се прикажуваат според објективна вредност. Објективната вредност на средствата расположливи за продажба се базира на објавени цени на активен пазар.

Вложувањата во акции класифицирани како расположливи за продажба се искажани по нивната набавна вредност, бидејќи за истите не постои активен пазар и нема скорешна трансакција кои би можеле да се земат како доказ за нивната објективна вредност. Пазарот за овие хартии од вредност е непостојан и не е доволно развиен така што објективната вредност не може веродостојно да се измери.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на останатите финансиски средства кои вклучуваат побарувања за данок на добивка и останати побарувања како резултат на нивната во најголем дел краткорочна природа, апроксимативно ја претставува сметководствената вредност, додека средствата за тргување се евидентирани според објективна вредност.

Депозити на банки и други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување, вклучувајќи ги некаматоносните депозити ја претставува нивната вредност која се плаќа по видување. Објективната вредност на орочените депозити со променливи каматна стапка одговара на сметководствената вредност на датумот на билансот на состојба.

Обврски по кредити

Евидентираната вредност на обврските по кредити битно не се разликува од нивната објективна вредност главно поради варијабилните каматни стапки и нивните промени.

Останати финансиски обврски

Објективната вредност на останатите финансиски обврски како резултат на нивната краткорочна природа, апроксимативно ја претставува сметководствената вредност.

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***5 Б. Нивоа на објективна вредност****5 Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност**

во илјади денари		Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2014 (тековна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување		19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба		23.1	-	1.715.796	34.487	1.750.283
Вкупно			-	1.715.796	34.487	1.750.283
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување		32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-
31 декември 2013 (претходна година)						
Финансиски средства мерени по објективна вредност						
Средства за тргување		19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба		23.1	-	1.113.903	34.012	1.147.915
Вкупно			-	1.113.903	34.012	1.147.915
Финансиски обврски мерени по објективна вредност						
Обврски за тргување		32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		21	-	-	-	-
Вкупно			-	-	-	-

Банката ги класификува сите финансиски средства и финансиски обврски мерени по објективна вредност, со користење на хиерархија на објективна вредност, којашто ја прикажува значајноста на влезните параметри користени во одредувањето на објективната вредност. Хиерархијата на објективната вредност ги опфаќа следниве нивоа:

а) Ниво 1 - Објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар;

б) Ниво 2 – Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари, кои што можат да бидат директни, односно пазарни цени, или индиректни, односно извлечени од пазарни цени;

в) Ниво 3 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се следат на активните пазари, односно не се видливи.

Вложувањата во Хартии од вредност расположливи за продажба во износ од 1.715.796 вклучуваат влог во Државни обврзници во износ 1.022.859 илјади мкд од (2013: 312.249 илјади мкд) и Државни записи во износ од 692.937 илјади мкд (2013: 801.654 илјади мкд) износот 34.487 илјади мкд (2013: 34.012 илјади мкд) преставува влог во сопствени акции.

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***5 Б. Нивоа на објективна вредност (продолжение)****Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност***во илјади денари***Финансиски средства мерени по објективна вредност**

Средства за тргување - - - -

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање - - - -

Дериватни средства чувани за управување со ризик - - - -

Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба - - - -

Вкупно**Финансиски обврски мерени по објективна вредност**

Обврски за тргување - - - -

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање - - - -

Дериватни обврски чувани за управување со ризик - - - -

Вкупно

тековна година 2014		претходна година 2013	
трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1	трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	трансфери од Ниво 2 во Ниво 1
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

5 Б. Нивоа на објективна вредност (продолжение)**Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3**

во илјади денари	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)	-	-	34.031	34.031	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:							
- Билансот на успех	-	-	(19)	(19)	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/(од) Ниво 3	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)	-	-	34.012	34.012	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2013 (претходна година)	-	-	(19)	(19)	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)	-	-	34.012	34.012	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:							
- Билансот на успех	-	-	351	351	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти	-	-	4.800	4.800	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	(4.676)	(4.676)	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/(од) Ниво 3	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)	-	-	34.487	34.487	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31.12.2014	-	-	351	351	-	-	-

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***6. Нето-приходи/(расходи) од камата****А Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти**

	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	86.237	108.766
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.181.956	994.833
Вложувања во хартии од вредност	62.957	35.724
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	16.295	14.887
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
Вкупно приходи од камата	1.347.445	1.154.210
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	4.225	7.877
Депозити на други комитенти	412.258	356.188
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	55.218	47.406
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	512	40
Вкупно расходи за камата	472.213	411.511
Нето-приходи/(расходи) од камата	875.232	742.699

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***6. Нето-приходи/(расходи) од камата (продолжение)****Б Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	542.464	438.480
Држава	66.760	54.592
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	16	8
Банки	86.237	97.080
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	614.523	522.758
Нерезиденти	21.150	26.405
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	16.295	14.887
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
Вкупно приходи од камата	1.347.445	1.154.210
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	77.930	45.101
Држава	510	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	13.765	14.863
Банки	41.383	32.294
Останати финансиски друштва (небанкарски)	114.239	99.844
Домаќинства	219.499	215.135
Нерезиденти	4.887	4.274
Вкупно расходи за камата	472.213	411.511
Нето-приходи/(расходи) од камата	875.232	742.699

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести****А Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности**

	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	28.101	20.298
Платен промет		
во земјата	67.008	45.728
со странство	52.491	53.682
Акредитиви и гаранции	21.291	20.182
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато		
(приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)	120.028	66.107
VISA – надомест	4.011	2.485
Master	7.173	2.709
Провизии за трансакции на ПОС	58.655	31.773
Еднократен надомест за картично работење	39.409	22.030
Надомест за конверзија	4	-
Провизии за трансакции на АТМ	4.184	4.025
Други останати приходи од провизии и надомести	6.592	3.085
Вкупно приходи од провизии и надомести	288.919	205.997
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	-	-
Платен промет		
во земјата	21.818	21.552
со странство	9.657	9.341
Акредитиви и гаранции	197	363
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	83.532	53.772
(Останати расходи кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)		
VISA – надомест	36.453	22.745
Master – надомест	40.869	29.293
Други останати расходи за провизии и надомести	6.210	1.734
Вкупно расходи за провизии и надомести	115.204	85.028
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	173.715	120.969

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести (продолжение)****Б Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	199.426	136.723
Држава	14	18
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	661	902
Банки	1.847	5.753
Останати финансиски друштва (небанкарски)	189	174
Домаќинства	68.189	44.345
Нерезиденти	18.593	18.082
Вкупно приходи од провизии и надомести	288.919	205.997
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	14.327	15.026
Останати финансиски друштва (небанкарски)	10.877	11.723
Домаќинства	-	-
Нерезиденти	90.000	58.279
Вкупно расходи за провизии и надомести	115.204	85.028
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	173.715	120.969

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***8. Нето приходи од тргување**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Средства за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
Реализирана	25	(361)
Нереализирана	(124)	(75)
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	510	109
Обврски за тргување		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргување	411	(327)

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***9. Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност**

	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
<i>Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање</i>	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа</i>	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

На 31 декември 2014 година Банката нема нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност (31 декември 2013 година: нема).

10. Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики

	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	47.317	23.223
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа		
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	78	103
Останати курсни разлики, на нето-основа	(23.442)	5.872
Курсни разлики на посебната резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	(81)	1
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	23.872	29.199

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***10. Останати приходи од дејноста**

	<i>во илјади денари</i>	
	2014	2013
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	18.897	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	4.886	4.165
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
Недвижности и опрема	371	493
Нематеријални средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	2.993	143
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување		
Приходи од кирии	620	842
Приходи од добиени судски спорови	-	-
Наплатени претходно отпишани побарувања	20.537	757
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
вонбилансни кредитни изложености	-	-
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи за вработените	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
(приходите -10% од вкупните останати приходи од дејноста):		
Приход остварен од продажба на златници	-	-
Приход од наплатено осигурување по основ на штета	636	250
Пенали за нерелеазирана времена ситуација	-	-
Приход од продажба на меници	464	581
Рефундирање на телефонски трошоци	141	524
Мастер кард – имплементација на pay pass	-	5.242
Приход од минати години	4.272	1.253
Приход од затворени кредити пред доспевање	50	1.367
Други останати приходи	3.060	790
Вкупно останати приходи од дејноста	56.927	16.407

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***12. Исправка на вредностите на финансиските средства, на нето-основа**

Во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно
2014 (тековна година)								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	148.222	48	-	3.471	674	3.506	155.921
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(50.334)	-	-	(3.360)	(130)	(129)	(53.953)
Исправката на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	97.888	48	-	111	544	3.377	101.968
2013 (претходна година)								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	147.627	268	-	241	299	3.690	152.125
(Ослободување на исправката на вредноста)	(184)	(68.108)	(441)	-	(677)	(366)	(450)	(70.226)
Исправката на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(184)	79.519	(173)	-	(436)	(67)	3.240	81.899

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа**

<i>Во илјади денари</i>	Недвижности и опрема	Нематеријалн и средства	Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Гудвил	Вкупно
2014 (тековна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	29.986	-	-	-	29.986
(Ефект од курсни разлики)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	29.986	-	-	-	29.986
2013 (претходна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	19.487	-	-	-	19.487
(Ефект од курсни разлики)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	19.487	-	-	-	19.487

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***14. Трошоци за вработените**

	во илјади денари	
	2014	2013
Краткорочни користи за вработените		
Плати	199.781	197.636
Задолжителни придонеси за социјално и здрав.		
Осиг.	68.716	67.347
Краткорочни платени отсуства	-	-
Трошоци за привремено вработување	-	-
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	355	461
	268.852	265.444
Користи по престанокот на вработувањето		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	-	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-	-
Користи поради престанокот на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	3.470	3.794
(трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените)		
Трош. за вработ. врз основ на колективните договори	-	-
Вкупно трошоци за вработените	272.322	269.238

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

15. Амортизација

Интерно развиен софтвер
Купен софтвер од надворешни добавувачи
Други интерно развиени нематеријални средства
Други нематеријални средства
Вложувања во немате. средства земени под закуп

Градежни објекти
Транспортни средства
Мебел и канцелариска опрема
Останата опрема
Други ставки на недвижностите и опремата
Влож. во недвиж. и опремата земени под закуп

Вкупно амортизација

<i>Во илјади денари</i>	
2014	2013
-	-
13.557	20.125
-	-
5.256	2.798
-	-
18.813	22.923
14.631	14.444
6.706	4.865
4.913	6.037
40.341	33.684
2.122	1.937
8.978	6.664
77.691	67.631
96.504	90.554

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***16. Останати расходи од дејноста**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	41.828	44.472
Премии за осигурување на имотот и на вработените	5.212	4.455
Материјали и услуги	141.259	150.647
Административни и трошоци за маркетинг	32.774	33.119
Останати даноци и придонеси	3.056	3.182
Трошоци за кирии	40.133	33.407
Трошоци за судски спорови	443	986
Посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	1.324	2.032
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа	31.013	4.713
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	-	-
Други резервирања, на нето-основа	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Загуба од продажбата на:	-	-
Недвижности и опрема	286	14
Нематеријални средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато	28.534	22.887
(10% од вкупните останати расходи од дејноста)		
Вкупно останати расходи од дејноста	325.862	299.914

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***17. Данок на добивка****А Расходи/приходи за тековен и одложен данок****Тековен данок на добивка**

Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината 32.441 1.864

Корекции за претходни години - -

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години - -

Промени во сметководствени политики и грешки - -

Останато - -

Одложен данок на добивка

Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината - -

Признавање на претходно непризнаени даночни загуби - -

Промени во даночната стапка - -

Воведување нови даноци - -

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години - -

Останато - -

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
2014	2013
32.441	1.864
-	-
-	-
-	-
-	-
32.441	1.864
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
32.441	1.864

Тековен данок на добивка

Признаен во билансот на успех 32.441 1.864

Признаен во капиталот и резервите - -

Одложен данок на добивка

Признаен во билансот на успех - -

Признаен во капиталот и резервите - -

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

во илјади денари	
тековна година 2014	претходна година 2013
32.441	1.864
-	-
32.441	1.864
-	-
-	-
32.441	1.864

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***17. Данок на добивка (продолжение)****Б Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка**

	во%	во илјади денари	во %	Во илјади денари
	тековна година 2014		претходна година 2013	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		303.515		147.855
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	-	-	-	-
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	10,69%	32.441	1,26%	1.864
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во БУ	-	-	-	-
Признав.на претходно неприз. даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вк. расходи/(поврат) на данокот на добивка	-	32.441	-	1.864
Просечна ефективна даночна стапка	10,69%	-	1,26%	-

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***18. Парични средства и парични еквиваленти**

Парични средства во благајна

Сметка и депозити во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута

Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки

Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки

Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар

Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар

Орочени депозити со период на достасување до три месеци

Останати краткорочни високо ликвидни средства

Побарувања врз основа на камати

(Исправка на вредноста)

Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек

Задолжителни депозити во странска валута

Ограничени депозити

(Исправка на вредноста)

Вкупно

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
646.160	506.509
3.028.086	1.352.569
107.778	406.574
335	110
1.578.009	1.696.706
-	-
-	-
-	-
-	-
(67)	(15)
5.360.301	3.962.453
696.463	551.810
-	-
-	-
6.056.764	4.514.263

Движење на исправката на вредноста

Состојба на 1 јануари

Исправка на вредност за годината

дополнителна исправка на вредноста

(ослободување на исправката на вредноста)

(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)

Ефект од курсни разлики

(Отпишани побарувања)

Состојба на 31 декември / 31 декември

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
15	451
3.471	241
(3.360)	(677)
-	-
(59)	-
-	-
67	15

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***18. Парични средства и парични еквиваленти (продолжение)**

На 31 декември 2014 година паричните средства и паричниот еквивалент го вклучуваат износот од МКД 1.173.180 илјади (2013: МКД 882.140 илјади) кој претставува задолжителна резерва во денари и износ од МКД 696.463 илјади (2013: МКД 551.810 илјади) кој претставува задолжителна резерва во странска валута. Средствата од задолжителната резерва во странска валута не се на располагање за користење во секојдневното работење на Банката.

19. Средства за тргување**А Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
<i>Хартии од вредност за тргување</i>	
<i>Должнички хартии од вредност за тргување</i>	
Благајнички записи за тргување	-
Државни записи за тргување	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	
Некотирани	-
<i>Сопственички инструменти за тргување</i>	-
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
<i>Деривати за тргување</i>	
Договори зависни од промената на каматната стапка	-
Договори зависни од промената на курсот	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-
Вкупно средства за тргување	-

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

19. Средства за тргување (продолжение)

Б. Прекласифицирани средства за тргување

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства за тргување

	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	тековна година 2014		претходна година 2013	
		сметководствена вредност на 31.12.2014 (тековна година)	објективна вредност на 31.12.2014 (тековна година)	сметководств ена вредност на 31.12.2013 (претходна година)	објективна вредност на 31.12.2013 (претходна година)
Средства за тргување прекласифицирани во 2013 (тековна година) во:					
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во 2012 (претходна година) во:					
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување

		Прекласифицирани во текот на 2014 (тековна година)	Прекласифицирани во текот на 2013 (претходна година)				
во илјади денари		Биланс на успех 2014 (тековна година)	Останати добивки /(загуби) 2014	Биланс на успех 2014	Останати добивки/ (загуби) 2013	Биланс на успех 2013	Останати добивки/ (загуби) 2013
Период пред прекласификација		-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување		-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки		-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување		-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти		-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување		-	-	-	-	-	-
Период по прекласификација							
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба							
- приходи од камата							
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа							
- промени во објективната вредност, на нето-основа							
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки							
- приходи од камата							
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа							
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти							
- приходи од камата							
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа							
		-	-	-	-	-	-

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***19. Средства за тргување (продолжение)****Б.3 Добивки или загуби коишто би биле признаени во Билансот на успех доколу средствата не биле прекласифицирани**

	Прекласифицирани во текот на 2014 (тековна година)	Прекласифицирани во текот на 2013 (претходна година)	
	Биланс на успех 2014	Биланс на успех 2014	Биланс на успех 2013
<i>во илјади денари</i>			
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба			
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки			
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти			
- нето-приходи од тргување	-	-	-
	-	-	-

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање**

во илјади денари	
тековна година 2014	претходна година 2013
Должнички хартии од вредност	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Сопственички инструменти	
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Кредити на и побарувања од банки	-
Кредити на и побарувања од други комитени	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-

На 31 декември 2014 (2013: нема) година Банката нема финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање.

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

21. Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

	Во илјад денarii			
	тековна година 2014		претходна година 2013	
	Дериватни средства	Дериватни обврски	Дериватни средства	Дериватни обврски
A. Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик				
A.1 според видот на променливата	-	-	-	-
Деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.1 според видот на заштитата од ризик	-	-	-	-
Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Б Вградени деривати	-	-	-	-
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

На 31 декември 2014 (2013: нема) година Банката нема деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик.

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***22. Кредити и побарувања****22.1 Кредити на и побарувања од банки**

<i>во илјади денари</i>			
тековна година 2014		претходна година 2013	
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки			
домашни банки	-	-	-
странски банки	-	-	-
Орочени депозити - достасување над три месеци			
домашни банки	-	-	-
странски банки	-	-	-
Репо			
домашни банки	-	-	-
странски банки	-	-	-
Останати побарувања			
домашни банки	-	-	-
странски банки	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	-	-
Тековна достасност	8.703	(8.703)	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	8.703	-	7.682
(Исправка на вредноста)	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	8.703	-	7.682

Движење на исправката на вредноста**Состојба на 1 јануари**

Исправка на вредност за годината

Дополнителна исправка на вредноста

(Ослободување на исправката на вредноста)

(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)

Ефект од курсни разлики

(Отпишани побарувања)

Состојба на 31 декември

<i>Во илјади денари</i>	
2014	2013
-	189
-	-
-	(184)
-	-
-	(5)
-	-
-	-

Останатите депозити вклучуваат депозит во Deutsche Bank AG во износ 8,703 илјади МКД (2013: МКД 7,682) како обезбедување за трансакции со MASTER кредитни картички. Овие средства не се на располагање за користење во секојдневното работење на Банката.

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***22. Кредити и побарувања (продолжение)****22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти****А Структура на кредитите на и поб. од други комитенти според видот на должникот**

	во илјади денари			
	тековна година 2014		претходна година 2013	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	3.198.295	6.167.489	2.046.737	5.387.885
побарувања врз основа на камати	22.816	-	19.447	-
Држава				
побарувања по главница	-	45.735	-	65.083
побарувања врз основа на камати	1.041	-	1.483	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	520	-	526	-
побарувања врз основа на камати	1	-	1	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница				
Станбени кредити	3.060	476.331	3.090	413.256
потрошувачки кредити	190.049	5.662.918	154.712	4.423.508
автомобилски кредити	16.036	10.733	21.017	23.950
Хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	738.197	3.327	576.536	5.518
други кредити	465.132	172.005	325.325	236.865
побарувања врз основа на камати	27.069	-	23.029	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	249.055	48.015	153.809	186.975
побарувања врз основа на камати	434	-	2.695	-
Тековна достасност	3.086.508	(3.086.508)	-	-
Вкупно кредити пред исправката на в-ста	7.998.213	9.500.045	3.328.407	10.743.040
(Исправка на вредноста)	(425.994)	(148.949)	(348.486)	(128.585)
Вкупно кредити намалени за исправ. на в-ста	7.572.219	9.351.096	2.979.921	10.614.455

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***22. Кредити и побарувања (продолжение)****22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти****А Структура на кредитите на и поб. од други комитенти според видот на должникот (продолжение)**

	2014	2013
Движење на исправката - поединечна основа		
Состојба на 1 јануари	477.071	397.639
Исправка на вредност за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	148.222	147.627
(Ослободување на исправката на вредноста)	(50.334)	(68.108)
(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)		
Ефект од курсни разлики	(16)	(87)
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	574.943	477.071
Движење на исправката – групна основа		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредност за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Превзем. средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-
Вкупно исправка на вредноста на кредитите на и побарувањата од други комитенти	574.943	477.071

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***22. Кредити и побарувања (продолжение)****22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжение)****Б Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето**

	во илјади денари	
	2014	2013
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти за обезбедување парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки)	379.725	123.644
државни хартии од вредност	-	-
државни безусловни гаранции	-	-
банкарски гаранции	-	-
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигур.)	1.309.100	774.334
Гаранции од физички лица	4.659.182	1.230.107
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	2.589.040	2.014.189
имот за вршење дејност	4.089.548	3.181.535
Залог на подвижен имот	378.124	688.992
Останати видови обезбедување	284.634	571.353
Необезбедени	3.233.962	5.010.222
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	16.923.315	13.594.376

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***23. Вложувања во хартии од вредност****23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба****А Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	692.937
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	1.022.859
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
1.715.796	1.113.903
Котирани	-
Некотирани	1.715.796
<i>Сопственички инструменти</i>	
Сопственички инструменти издадени од банки	-
Останати сопственички инструменти	34.835
-	34.312
34.835	34.312
Котирани	-
Некотирани	34.835
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба пред исправката на вредноста	1.750.631
(Исправка на вредноста)	(348)
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба намалени за исправката на вредноста	1.148.215
1.750.283	1.147.915

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
Движење на исправката на вредноста	
Состојба на 1 јануари	475
Исправка на вредноста за годината	
Дополнителна исправка на вредноста	268
(Ослободување на исправката на вредноста)	(441)
(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-
Ефект од курсни разлики	(2)
(Отпишани побарувања)	-
Состојба на 31 декември	300
348	300

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)**23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)**

Б. Прекласифицирани финансиски средства
Б.1 расположливи за продажба
Состојба на прекласифицираните средства расположливи за продажба

	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	тековна година 2014		претходна година 2013	
		сметководствена вредност на 31.12.2014	објективна вредност на 31.12.2014	сметководствена вредност на 31.12.2013	објективна вредност на 31.12.2013
во илјади денари					
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2014 во:					
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2012 во:					
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства
расположливи за продажба

	Биланс на успех 2014	Останати добивки/(загуби) 2014	Биланс на успех 2013	Останати добивки/(загуби) 2013
во илјади денари				
Период пред прекласификација				
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Период по прекласификација				
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- износ раскижен од Ревалоризациски резерви	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- износ раскижен од Ревалоризациски резерви	-	-	-	-
	-	-	-	-

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)****23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)****Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)
Добивки или загуби коишто би биле признаени****Б.3 доколу средствата не биле прекласифицирани**

во илјади денари	Биланс на успех 2014	Останати добивки/(загуби) 2014	Биланс на успех 2013	Останати добивки/(загуби) 2013
	Тековна година	Тековна година	Претходна година	Претходна година
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
	-	-	-	-

Вкупните вложувањата на Банката во Должнички хартии од вредност изнесува 1.715.796 илјади мкд од кои 692.937 се влог во Државни записи а износот од 1.022.859 илјади МКД е влог во Обврзници издадени од државата (2013: 1.113.903 илјади МКД од кои: 801.654 илјади МКД е влог во Државни записи.

Вложувањата во сопственички инструменти расположливи за продажба во износ од 34.487 илјади МКД вклучуваат вложувања во хартии од вредност со кои Банката се стекнала по основ на оснивачко вложување во капиталот на финансиски и нефинансиски друштва.

Со оглед на тоа што за некотираните вложувања не постои активен пазар, како и немањето на скорешни трансакции кои би можеле да се применат во одредувањето на објективната вредност, истите се прикажуваат по набавна вредност, намалена за исправката на вредноста поради оштетување.

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)****23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување***Должнички хартии од вредност*

Благајнички записи
 Државни записи
 Останати инструменти на пазарот на пари
 Обврзници издадени од државата
 Корпоративни обврзници
 Останати должнички инструменти

Котирани

Некотирани

Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста

(Исправка на вредноста)

Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Движење на исправката на вредноста**Состојба на 1 јануари**

Исправка на вредноста за годината

Дополнителна исправка на вредноста

(Ослободување на исправката на вредноста)

(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)

Ефект од курсни разлики

(Отпишани побарувања)

Состојба на 31 декември

<i>во илјади денари</i>	
2014	2013
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***24. Вложувања во подружници и придружени друштва****А Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва**

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2014	во % претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013
		-	-	-	-

Б Финансиски информации за придружените друштва – 100 проценти

Назив на придружените друштва	Вкупна актива	Вкупни обврски	Во МКД илјади		Добивка/(загуба) за финансиската година
			Вкупно капитал и резерви	Приходи	
тековна година 2014	-	-	-	-	-
претходна година 2013	-	-	-	-	-

На 31 декември 2014 година Банката нема вложувања во подружници и придружени друштва.

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***25. Останати побарувања**

	во илјади денари	
	2014	2013
Побарувања од купувачите	1.450	1.869
Однапред платени трошоци	18.798	11.950
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	7.477	4.710
Побарувања од вработените	241	126
Аванси за нематеријални средства	9.375	10.570
Аванси за недвижности и опрема	-	-
(поб. кои се повеќе од 10% од вк. останати)		
Нумизматика	-	-
Мастер	37.496	30.507
Виса	83.319	43.917
Вестерн Унион	148	1.328
Залихи	8.155	13.040
Побарување по судски такси	19.159	16.776
Останато	6.081	3.971
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	191.699	138.764
(Исправка на вредноста)	(22.012)	(18.094)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	169.687	120.670

Движење на исправката на вредноста

Состојба на 1 јануари	18.094	14.930
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	4.181	3.989
(ослободување на исправката на вредноста)	(260)	(816)
(Превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	(3)	(9)
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	22.012	18.094

26. Заложени средства

	во илјади денари	
	2014	2013
Должнички хартии од вредност		
Сопственички инструменти	-	-
Вкупно заложени средства	-	

На 31 декември 2014 година Банката нема заложени средства

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари

Почетна сметководствена вредност

Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)

преземени во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2013 (претходна год.

Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)

преземени во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2014 (тековна год**Оштетување**

Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)

загуба поради оштетување во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2013 (претходна год.

Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)

загуба поради оштетување во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2014 (тековна)**Сегашна сметководствена вредност**

на 1 јануари 2013 (претходна година)

на 31 декември 2013 (претходна година)

на 31 декември 2014 (тековна година)

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредно сти	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)	54.668	77.181	2.138	25.183	5.993	165.163
преземени во текот на годината	4.933	-	-	-	-	4.933
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	(4.304)	(4.304)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (претходна год.	59.601	77.181	2.138	25.183	1.689	165.792
Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)	59.601	77.181	2.138	25.183	1.689	165.792
преземени во текот на годината	-	-	-	1.755	-	1.755
(продадени во текот на годината)	-	-	(2.138)	(7.877)	(910)	(10.925)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (тековна год	59.601	77.181	-	19.061	779	156.622
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)	2.273	4.310	167	7.861	647	15.258
загуба поради оштетување во текот на годината	2.622	13.824	63	2.394	585	19.488
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	(981)	(981)
Состојба на 31 декември 2013 (претходна год.	4.895	18.134	230	10.255	251	33.765
Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)	4.895	18.133	229	10.256	251	33.764
загуба поради оштетување во текот на годината	12.303	14.513	382	3.815	313	31.326
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	(611)	(4.837)	(347)	(5.795)
Состојба на 31 декември 2014 (тековна)	17.198	32.646	-	9.234	217	59.295
Сегашна сметководствена вредност						
на 1 јануари 2013 (претходна година)	52.395	72.871	1.971	17.322	5.346	149.905
на 31 декември 2013 (претходна година)	54.706	59.047	1.908	14.928	1.438	132.027
на 31 декември 2014 (тековна година)	42.403	44.535	-	9.827	562	97.327

Во 2014 година Банката има преземено 1 недвижен имот. (2013 година Банката превземала 9 средства, односно 4 недвижни и 5 подвижни имоти).

Вкупната објективна вредност на превземениот имот изнесува МКД 1.404 илјади (2013: МКД 4.993 илјади).

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

28. Нематеријални средства**А Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

Во илјади денари

Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2013

зголемувања преку нови набавки
зголемувања преку интерен развој
зголемувања преку деловни комбинации
(отуѓување и расходување)
(отуѓувања преку деловни комбинации)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба)

Состојба на 31 декември 2013

Состојба на 1 јануари 2014

зголемувања преку нови набавки
зголемувања преку интерен развој
зголемувања преку деловни комбинации
(отуѓување и расходување)
(отуѓувања преку деловни комбинации)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба)

Состојба на 31 декември 2014**Амортизација и оштетување**

Состојба на 1 јануари 2013

амортизација за годината
загуба поради оштетување во текот на годината
ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината
отуѓување и расходување

Состојба на 31 декември 2013

Состојба на 1 јануари 2014

амортизација за годината
загуба поради оштетување во текот на годината
ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината
отуѓување и расходување

Состојба на 31 декември 2014**Сегашна сметководствена вредност**

на 1 јануари 2013

на 31 декември 2013

на 31 декември 2014

Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	Неконтр олирано учество	Вкупно
-	89.340	-	48.806	5.381	-	143.527
-	-	-	-	-	-	-
-	13.726	-	679	2.916	-	17.321
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	103.066	-	49.485	8.297	-	160.848
-	103.066	-	49.485	8.297	-	160.848
-	1.947	-	15.499	5.927	-	23.373
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	105.013	-	64.984	14.224	-	184.221
-	66.132	-	42.635	598	-	109.365
-	18.972	-	2.798	1.153	-	22.923
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	85.104	-	45.433	1.751	-	132.288
-	85.104	-	45.433	1.751	-	132.288
-	11.466	-	5.256	2.092	-	18.814
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	96.570	-	50.689	3.843	-	151.102
-	23.208	-	6.171	4.783	-	34.162
-	17.962	-	4.052	6.546	-	28.560
-	8.443	-	14.295	10.381	-	33.119

Б Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

Во МКД илјади

Сегашна сметководствена вредност на:

на 31 декември 2013

на 31 декември 2014

Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	Вкупно
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2014 година Банката нема заложено нематеријални средства како обезбедување за обврските на Банката (31 декември 2013 година: нема).

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

29. Недвижности и опрема**А Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

во МКД илјади		Земји ште	Градежни објекти	Транспорт ни средства	Мебел и канцелари ска опрема	Други ставки на недвижно стите и опремата	Останата опрема	Недвижност и и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Набавна вредност										
Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)		-	574.259	22.255	60.003	19.740	306.110	10.216	37.297	1.029.880
Состојба на 30 септември 2012 од Зираат Банка										
Зголемувања		-	9.948	17.209	2.966	1.788	50.094	135	20.799	102.939
зголемувања преку деловни комбинации		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)		-	-	(4.040)	-	-	-	-	-	(4.040)
(отуѓувања преку деловни комбинации)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат		-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат		-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)		-	584.207	35.424	62.969	21.528	356.204	10.351	58.096	1.128.779
Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)		-	584.207	35.424	62.969	21.528	356.204	10.351	58.096	1.128.779
Зголемувања		-	3.317	9.607	3.010	2.370	37.475	23.391	25.385	104.555
зголемувања преку деловни комбинации		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)		-	-	(2.276)	-	-	-	(9.704)	-	(11.980)
(отуѓувања преку деловни комбинации)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат		-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат		-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)		-	587.524	42.755	65.979	23.898	393.679	24.038	83.481	1.221.354
Амортизација и оштетување										
Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)		-	84.268	17.931	44.913	7.128	217.075	-	10.731	382.046
Состојба на 30 септември 2012 од Зираат Банка										
амортизација за годината		-	14.444	4.865	6.037	1.937	33.684	-	6.664	67.631
загуба поради оштетување во текот на		-	-	-	-	-	-	-	-	-
годината		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради		-	-	-	-	-	-	-	-	-
оштетување во текот на годината)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)		-	-	(3.780)	-	-	-	-	-	(3.780)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат		-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат		-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)		-	98.712	19.016	50.950	9.065	250.759	-	17.395	445.897
Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)		-	98.712	19.016	50.950	9.065	250.759	-	17.395	445.897
амортизација за годината		-	14.632	6.706	4.914	2.122	40.341	-	8.978	77.693
загуба поради оштетување во текот на		-	-	-	-	-	-	-	-	-
годината		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради		-	-	-	-	-	-	-	-	-
оштетување во текот на годината)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)		-	-	(1.743)	-	-	-	-	-	(1.743)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат		-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат		-	-	-	-	-	-	-	-	-
за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)		-	113.344	23.979	55.864	11.187	291.100	-	26.373	521.847
Сегашна сметководствена вредност										
на 1 јануари 2013 (претходна година)		-	489.991	4.324	15.090	12.612	89.035	10.216	26.566	647.834
на 31 декември 2013 (претходна година)		-	485.495	16.408	12.019	12.463	105.445	10.351	40.701	682.882
на 31 декември 2014 (тековна година)		-	474.180	18.776	10.115	12.711	102.579	24.038	57.108	699.507

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***29. Недвижности и опрема (продолжение)****Б. Сметководствена вредност на недвижностите и опремата кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката***Во МКД илјади*

Сегашна сметководствена вредност на:

на 31 декември 2013

на 31 декември 2014

Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности и опрема	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижности и опрема	Вкупно
-	1.095	-	-	-	-	-	-	1.095
-	1.057	-	-	-	-	-	-	1.057

Банката не располага со еден имотен лист за деловен простор со нето сегашна вредност на 31 декември 2014 од МКД 1.057 илјади.

На 31 декември 2014 година Банката нема заложено недвижности и опрема како обезбедување за обврските на Банката (31 декември 2013 година: нема).

Оперативен наем

Банката зема под оперативен наем деловни објекти. Договорите за наемот се раскинливи и се однесуваат за период до 5 години и над 5 години.

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***30. Тековни и одложени даночни средства и обврски****30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски**

<i>во илјади денари</i>	
2014	2013
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.730
	373

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски**А Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски**

<i>Во илјади денари</i>	тековна година 2014			претходна година 2013		
	Одложени даночни средства	Одложени даночни обврски	На нето-основа	Одложени даночни средства	Одложени даночни обврски	На нето-основа
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2014 година Банката нема признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски (31 декември 2013 година: нема).

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)**Б Непризнаени одложени даночни средства**

<i>во илјади денари</i>	
2014	2013
Даночни загуби	-
Даночни кредити	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-

Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжение)

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)

В Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

	Признаени во текот на годината:			
	Состојба на 1 јануари	Биланс на успех	Капиталот	Состојба на 31 декември
Во илјади денари				
претходна година 2013	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
тековна година 2014				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

На 31 декември 2014 година Банката нема усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски (31 декември 2013 година: нема).

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување****А Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

Нематеријални средства

Недвижности и опрема

Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-
-	-
-	-

Б Група за отуѓување*Група на средства за отуѓување*

Финансиски средства

Нематеријални средства

Недвижности и опрема

Вложувања во придружените друштва

Побарувања за данок на добивка

Останати средства

Вкупно група на средства за отуѓување*Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување*

Финансиски обврски

Посебна резерва

Обврски за данок на добивка

Останати обврски

Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

В Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-

На 31 декември 2014 година Банката нема нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување (31 декември 2013 година: нема).

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***32. Обврски за тргување**

во илјади денари	
тековна година 2014	претходна година 2013
<i>Депозити на банки</i>	
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-
Орочени депозити	-
Останати депозити	-
<i>Депозити на други комитенти</i>	
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-
Орочени депозити	-
Останати депозити	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>	
Инструменти на пазарот на пари	-
Сертификати за депозит	-
Издадени обврзници	-
Останато	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-
<i>Деривати за тргување</i>	
Договори зависни од промената на каматната стапка	-
Договори зависни од промената на курсот	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-
Вкупно обврски за тргување	-

На 31 декември 2014 година Банката нема обврски за тргување (31 декември 2013 година: нема).

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање**

<i>во илјади денари</i>				
тековна година 2014		претходна година 2013		
Сегашна сметко- водствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметко- водствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	
<i>Депозити на банки</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>				
-	-	-	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>				
-	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање				
-	-	-	-	-

На 31 декември 2014 година Банката нема финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање (31 декември 2013 година: нема).

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***34. Депозити****34.1 Депозити на банки**

во илјади денари			
тековна година 2014		претходна година 2013	
Краткор.	Долг.	Краткор.	Долг.
Тековни сметки	4.661	10.871	
домашни банки	1.359	4.944	-
странски банки	3.302	5.927	-
Депозити по видување			
домашни банки	-	-	-
странски банки	-	-	-
Орочени депозити	978.520	1.678.128	
домашни банки	68.595	78.834	-
странски банки	909.925	1.599.294	-
Ограничени депозити	610	610	
домашни банки	610	610	-
странски банки	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
домашни банки	-	-	-
странски банки	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	29	82	
домашни банки	16	73	-
странски банки	13	9	-
Тековна достасаност	-	-	-
Вкупно депозити на банки	983.820	1.689.691	-

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***34. Депозити (продолжение)****34.2 Депозити на други комитенти**

во илјади денари				
тековна година 2014		претходна година 2013		
Кратко- рочни	Долго- рочни	Кратко- рочни	Долго- рочни	
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	2.189.225	-	1.769.452	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	1.044.501	1.223.596	1.350.717	420.213
Ограничени депозити	627.467	200.255	329.362	106.045
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	14.752	-	6.694	-
3.875.945	1.423.851	3.456.225	526.258	
Држава				
Тековни сметки	24.919	-	12.680	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
24.919	-	12.680	-	
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	139.659	-	196.022	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	32.880	207.847	187.771	145.000
Ограничени депозити	1.724	1.410	7.810	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	810	-	309	-
175.073	209.257	391.912	145.000	
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	19.272	-	17.531	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	629.710	1.746.819	252.761	1.099.093
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	9.428	-	2.670	-
658.410	1.746.819	272.962	1.099.093	

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***34. Депозити (продолжение)****34.2 Депозити на други комитенти (продолжение)**

во илјади денари				
тековна година 2014		претходна година 2013		
Кратко-Рочни	Долго-Рочни	Кратко-рочни	Долго-рочни	
Домаќинства				
Тековни сметки	1.336.040	-	935.533	-
Депозити по видување	242.285	-	192.368	-
Орочени депозити	2.161.363	4.198.719	1.943.557	3.015.831
Ограничени депозити	97.638	210.992	51.811	129.431
Останати депозити	16.620	-	16.633	-
Обврски врз основа на камати	116.417	-	100.956	-
3.970.363	4.409.711	3.240.858	3.145.262	
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	140.134	-	131.311	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	8.095	38.838	14.544	61.633
Ограничени депозити	9.609	4.734	9.163	4.736
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	677	-	3.808	-
158.515	43.572	158.826	66.369	
Тековна достасаност	3.342.577	(3.342.577)	2.738.437	(2.738.437)
Вкупно депозити на други комитенти	12.205.802	4.490.633	10.271.900	2.243.545

35. Издадени должнички хартии од вредност

во илјади денари	
тековна година 2014	претходна година 2013
Инструменти на пазарот на пари	-
Сертификати за депозит	-
Издадени обврзници	-
Останато	-
Обв. врз основа на камати за издадени хартии од в/ст	-
Вкупно издадени должнички хартии од вредност	-

На 31 декември 2014 година Банката нема издадени должнички хартии од вредност (31 декември 2013 година: нема).

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

36. Обврски по кредити**А Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на давателот**

	во илјади денари			
	тековна година 2014		претходна година 2013	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
Резиденти				
Обврски по кредити	-	1.173.164	-	839.105
Репо-транзакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	1.946	-	1.137	-
Нерезиденти				
Обврски по кредити	-	1.194.222	-	904.290
Репо-транзакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	2.519	-	2.650	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-транзакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-транзакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	49.470	-	115.563
Репо-транзакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	174	-	455	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-транзакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-транзакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-транзакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	1.527.282	-	410.521
Репо-транзакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	3.161	-	1.725	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	334.451	(334.451)	736.334	(736.334)
Вкупно обврски по кредити	342.251	3.609.687	742.301	1.533.145

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***36. Обврски по кредити (продолжение)****Б Обврски по кредити според кредитодавателот**

	во илјади денари			
	тековна година 2014		претходна година 2013	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
<i>домашни извори:</i>				
МБПР	1.946	1.173.164	1.137	839.106
НБРМ	-	-	-	-
<i>странски извори:</i>				
ЕБРД	1.122	210.520	1.471	289.177
ЕФСЕ	1.868	707.036	1.375	153.778
ФИООМ	-	14.882	-	23.977
ГГФ	1.293	817.897	350	254.393
МРФП	174	34.588	455	91.585
СОРОС	-	2.348	-	2.350
ДХБ - Банка	1.397	768.518	1.179	615.113
ЈАПИ КРЕДИ Банка	-	215.185	-	-
Тековна достасност	334.451	(334.451)	736.334	(736.334)
Вкупно обврски по кредити	342.251	3.609.687	742.301	1.533.145

Договор за залог е склучен помеѓу Халк Банка како залогодавач и Македонска Банка за поддршка на развој и унапредување како доверител. Обврска на Банката е побарувањата со кои Банката се стекнува врз основа на договорите кои ги склучува со своите клиенти да ги заложат во корист на МБПР.

Во случај на доцнење на отплатата од страна на Халк Банка кон МБПР, МБПР би имала извршна исправа во форма на нотарски акт со која би го наплатила долгот на Халк Банка од побарувањата кои Банка ги има кон своите клиенти.

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***36. Обврски по кредити (продолжение)****Услови за отплата на обврските**

Условите за отплата на обврските за кредити кои суштествуваат на крајот на годината беа како што следи:

на 31 декември 2013

2014

2013

	Залута	Номинална каматна стапка	Година на достасување	Одобрен Износ	Сметко- водствена вредност	Одобрен Износ	Сметко- водствена вредност
Необезбеден кредит	ЕУР	1%-3%	2017-2022	1.173.164	1.175.110	839.106	840.243
Необезбеден кредит	ЕУР	0%-2,5%	Согласно договорите склучени со крајните корисници	2.348	2.348	2.350	2.350
Необезбеден кредит	ЕУР	3,171%-3,544%	2024	707.036	708.904	153.778	155.154
Необезбеден кредит	ЕУР	5,70%-5,85%	2015 – 2016	34.587	34.762	91.585	92.040
Необезбеден кредит	ЕУР	2,4%	2016	768.518	769.915	615.113	616.292
Необезбеден кредит	ЕУР	2,871%-3,244%	2022	818.932	819.190	255.887	254.742
Обезбеден кредит	ЕУР	2,171%-2,444%	2015 – 2017	210.793	211.642	289.982	290.648
Необезбеден кредит	МКД	0% - 2%	Согласно договорите склучени со крајните корисници	14.882	14.882	21.695	23.977
Необезбеден кредит	ЕУР	2.35%	25.01.2016	215.185	215.185	/	-
Вкупно				3.945.445	3.951.938	2.269.496	2.275.446

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

37. Субординирани обврски

	Во илјади денари	
	2014	2013
<i>Обврски по субординирани депозити</i>		
Обврски врз основа на камати	-	-
<i>Обврски по субординирани кредити</i>		
Обврски врз основа на камати	-	-
<i>Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност</i>		
Обврски врз основа на камати	-	-
Откупливи приоритетни акции	-	-
Вкупно субординирани обврски	-	-

На 31 декември 2014 година Банката нема обврски по субординирани кредити (31 декември 2013 година: нема).

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***38. Посебна резерва и резервирања**

	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за преструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)	7.154	179	4.021	-	-	-	11.354
Состојба на 30 септември							
дополнителни резервирања во текот на годината	13.420	-	4.712	-	-	-	18.132
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(65)	-	-	-	(65)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(11.388)	-	(71)	-	-	-	(11.459)
Ефект од курсни разлики	(1)	-	-	-	-	-	(1)
Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)	9.185	179	8.597	-	-	-	17.961
Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)	9.185	179	8.597	-	-	-	17.961
дополнителни резервирања во текот на годината	15.573	-	26.792	-	-	-	42.365
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(14.248)	-	-	-	-	-	(14.248)
Ефект од курсни разлики	81	-	-	-	-	-	81
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)	10.591	179	35.389	-	-	-	46.159

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***39. Останати обврски**

		во илјади денари	
		2014	2013
Обврски кон добавувачите		10.087	9.655
Добиени аванси		-	-
Обврски за провизии и надомести		20	21
Пресметани трошоци		112	4.078
Разграничени приходи од претходна година		18.072	23.304
Краткорочни обврски кон вработените		87	20.911
Краткорочни обврски за користите на вработените		-	-
Обврски по нереализирани трансфери за плаќање		-	-
Останато		-	-
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вк. останати обврски)			
Мастер		70.574	48.027
Виса		-	522
Депозити за изведувачки работи		3.950	5.790
Останати даноци и придонеси		780	829
Нераспределен девизен/денарски прилив		51.078	24.708
Оснивачки влог за фирми		2.724	438
Останато		17.732	12.442
Вкупно останати обврски		175.216	150.725

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***40. Запишан капитал****A Запишан капитал**

	во илјади денари		број на издадени акции				во МКД илјади	
	Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013
Состојба на 1 јануари - целосно платени	10.000	-	289.369	289.369	-	-	2.893.690	2.893.690
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Спојување со Зираат Банка АД	10.000	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	10.000	-	289.369	289.369	-	-	2.893.690	2.893.690

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Банката за еквивалент од 1 обична акција (2013: 1 обична акција). Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

40. Запишан капитал (продолжение)**Б Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на банката**

Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината

во илјади денари	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

во илјади денари	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-
-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

Објавени дивиденди по 31 декември

во илјади денари	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

во илјади денари	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-
-	-

По денот на изготвување на билансот на состојба нема предложени дивиденди од Надзорниот одбор на Банката.

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***40. Запишан капитал (продолжение)****В Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас**

	во илјади денари		во %	
	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013
Име на акционерот	Запишан капитал (Номинална вредност)	Запишан капитал (Номинална вредност)	право на глас	право на глас
Turkiye Halk Bankasi A.S.	2.858.360	2.858.360	98,78%	98,78%
Ankara	31.200	31.200	1,08%	1,08%
Агенција за одземен имот				
Вкупно	2.889.560	2.889.560	99.86%	99,86%

Законска резерва

Според локалната законска регулатива Банката треба да пресметува и издвојува 15% од нето добивката за годината за законска резерва додека нивото на резервите не достигне износ кој е еднаков на една петтина од акционерскиот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со Законот за Трговски Друштва или со Статутот на Банката.

Согласно измените на Законот за трговски друштва, кои стапуваат на сила од 1 јануари 2013 година, износот кој е потребно да се издвојува во законска резерва се намалува од 15% на 5%, се додека нивото на резервите не го достигне нивото од една десетина од акционерскиот капитал.

Резерва за сопствени акции

Резервата за сопствени акции на Банката ја сочинува набавната вредност на акциите во сопственост на Банката.

Резерва за објективна вредност

Резервата за објективна вредност на Банката ја сочинува кумулативната нето промена во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба, освен загубите поради оштетување, додека вложувањето е депризнаено.

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***41. Заработка по акција****А Основна заработка/(загуба) по акција***Нето-добивка која им припаѓа на имателите на
обични акции*

Нето-добивка за годината

Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции

Корекции на нето-добивката која им припаѓа на
имателите на обични акции (неведете поодделно)**Нето - добивка за имателите на обични акции -
основна**

во илјади денари	
2014	2013
271.074	145.991
-	-
-	-
271.074	145.991

Пондериран просечен број на обични акции

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од промените на бројот на обичните акции во
текот на годината:

Ефект од издадени сопствени акции во август

Ефект од издадени сопствени акции како резултат на
спојувањето со Зираат Банка во октомври**Пондериран просечен број на обични акции на 31.12****Основна заработка по акција (во денари)**

број на акции	
2014	2013
289.369	289.369
-	-
-	-
289.369	289.369
937	505

Б Разводната заработка/(загуба) по акција*Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични
акции (разводната)*Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на
обични акцииКорекции на нето-добивка за годината која им припаѓа на
имателите на обични акции за ефектите на сите издадени
потенцијални обични акции**Нето - добивка која им припаѓа на имателите на обични
акции (разводната)**

во илјади денари	
2014	2013
271.074	145.991
-	-
271.074	145.991

*Пондериран просечен број на обични акции (разводнет)*Пондериран просечен број на обични акции на 31
декември (основни)Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции
(наведете ги сите настани поодделно)**Пондериран просечен број на обични акции (разводнети)
на 31.12****Разводната заработка по акција (во денари)**

број на акции	
2014	2013
289.369	289.369
-	-
289.369	289.369
937	505

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***42 Потенцијални обврски и потенцијални средства****42.1 Потенцијални обврски**

	во илјади денари	
	2014	2013
Платежни непокриени гаранции		
во денари	554.090	550.226
во странска валута	155.295	159.266
во денари со валутна клаузула	311.235	150.900
Чинидбени непокриени гаранции		
во денари	334.608	95.607
во странска валута	26.319	62.703
во денари со валутна клаузула	-	-
Непокриени акредитиви		
во денари	-	-
во странска валута	568.033	793.205
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	215.504	155.671
Неискористени лимити на кредитни картички	395.576	302.479
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	5.275.464	4.112.654
Останати непокриени потенцијални обврски (покриени и непокриени)	72.400	7.827
Издадени покриени гаранции	226.053	83.196
Покриени акредитиви	3.870	-
Останати покриени потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	8.138.447	6.473.734
(Посебна резерва)	(10.591)	(9.184)
Вкупно обврски намалени за посебната резерва	8.127.856	6.464.550

Банката обезбедува банкарски гаранции и акредитиви за гарантирање на работењето на клиентите пред трети страни. Овие договори имаат фиксни лимити и вообичаено се одобруваат за период до една година. Достасувањата не се концентрирани во ниту еден период.

Овие потенцијални обврски имаат вонбилансен кредитен ризик затоа што во билансот на состојба се признаваат само провизиите и исправките за потенцијални загуби се до моментот кога преземените и потенцијални обврски ќе бидат исполнети или ќе достасаат. Голем дел од преземените и потенцијални обврски ќе достасаат без да бидат авансирани во целост или делумно. Поради тоа, износите не претставуваат идни парични текови.

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014**

(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)

42. Потенцијални обврски и потенцијални средства (продолжение)

Износот на отповикливи потенцијални обврски изнесува 4.830.079 илјади МКД, а износот на неотповикливи 3.308.368 илјади МКД (2013: 3.652.520 илјади МКД, а износот на неотповикливи 2.821.214 илјади МКД).

42.2 Потенцијални средства**Вкупно потенцијални средства**

во илјади денари	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-
-	-

На 31 декември 2014 година Банката нема потенцијални средства (31 декември 2013: нема).

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***43. Работи во име и за сметка на трети лица**

<i>во илјади денари</i>					
тековна година 2014			претходна година 2013		
Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	4.000	-	4.000	-	4.000
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	1.161.400	-	698.363	-	698.363
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица					
Депозити во денари	-	(4.000)	-	(4.000)	(4.000)
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	(1.161.400)	-	(698.363)	(698.363)
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-
Вкупно	1.165.400	(1.165.400)	702.363	(702.363)	-

Банката настапува на примарен и секундарен пазар со цел купување на Хартии од вредност во име и за сметка на физичките и правни лица кои сакаат да располагаат со истите, било тоа да се Државни записи или Благајнички записи.

44. Трансакции со поврзани страни

На 7 април 2011 година Халк Банка од Турција го купи мнозинскиот пакет на акции на ИК Банка (Халкбанка Ад, Скопје) во износ од 91,56% со што стана матично претпријатие. Акции се откупени од Демир Халк Банка од Холандија (DNB Bank) која поседуваше 66,56% од акциите на ИК Банка (Халкбанка Ад, Скопје) како и 25,00% од акциите кои беа во сопственост на Европска банка за обнова и развој (ЕБОР). По промените во 2012 година и припојувањето на Зираат Банка АД Скопје, Халк Банка од Турција поседува 98,78% од акциите со право на глас.

Во согласност со Законот за Банки како поврзани лица со Банката се: лица со посебни права и одговорности во Банката и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во Банката (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во Банката или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Банката) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица.

На крајот на годината трансакциите со поврзаните страни биле како што се презентирани во продолжение.

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)****А Биланс на состојба***Во илјади денари***Состојба на 31 декември 2014****Средства**

Тековни сметки 904 - - - 64 968

Кредити и побарувања

хипотекарни кредити - - - - -

потрошувачки кредити - - - 6.199 2.162 8.361

побарувања по финансиски лизинг - - - - -

побарувања по факторинг и форфетирање - - - - -

останати кредити и побарувања - - - 18.034 6.264 24.298

Вложувања во хартии од вредност - - - - -

(Исправка на вредноста) - - - (214) (84) (298)

Останати средства - - - 6 11.641 11.647

Вкупно

904 - - 24.025 20.047 44.976

Обврски

Обврски за тргување - - - - -

Депозити 913.240 - - 26.661 73.138 1.013.039

Издадени хартии од вредност - - - - -

Обврски по кредити - - - 769.901 769.901

Субординирани обврски - - - - -

Останати обврски 638 - - - - 638

Вкупно

913.878 - - 26.661 843.039 1.783.578

Потенцијални обврски

Издадени гаранции 76.807 - - - - 76.807

Издадени акредитиви - - - - -

Останати потенцијални обврски - - - 5.419 986 6.405

(Посебна резерва) - - - (54) (10) (64)

Вкупно

76.807 - - 5.365 976 83.148

Потенцијални средства

Примени гаранции - - - - -

Вонбилансна – одобрени лимити - - - - -

Вкупно

- - - - -

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)****A Биланс на состојба (продолжение)***Во илјади денари***Состојба на 31 декември 2013****Средства**

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Тековни сметки	2.628	-	-	-	30	2.658
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	4.130	1.261	5.391
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфртирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	16.165	2.192	18.357
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	(167)	(32)	(199)
Останати средства	-	-	-	13	2	15
Вкупно	2.628	-	-	20.141	3.453	26.222
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	1.605.230	-	-	18.260	4.379	1.627.869
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	616.292	616.292
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Вкупно	1.605.230	-	-	18.260	620.671	2.244.161
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	5.484	-	-	-	-	5.484
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	4.278	335	4.613
(Посебна резерва)	-	-	-	(43)	(4)	(47)
Вкупно	5.484	-	-	4.235	331	10.050
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)****Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзани страни***Во илјади денари***2014****Приходи**

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Приходи од камата	-	-	-	1.638	547	2.185
Приходи од провизии и надомести	61	-	-	139	773	973
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	61	-	-	1.777	1.320	3.158

Расходи

Расходи за камата	3.671	-	-	485	19.586	23,742
Расходи за провизии и надомести	239	-	-	-	36	275
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетоквни средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	3.910	-	-	485	19.622	24.017

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)****Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзани страни (продолжение)***Во илјади денари***2013****Приходи**

	Матично друштво	Подружни ци	Придру- жени друштва	Раковод- ен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Приходи од камата	-	-	-	1.250	267	1.517
Приходи од провизии и надомести	127	-	-	674	507	1.308
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	127	-	-	1.924	774	2.825

Расходи

Расходи за камата	7.522	-	-	155	10.716	18.393
Расходи за провизии и надомести	213	-	-	-	582	795
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетоквни средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	7.735	-	-	155	11.298	19.188

В Надомести на раководниот кадар на банката

	<i>во илјади денари</i>	
	2014	2013
Краткорочни користи за вработените	81.782	79.846
Користи по престанок на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	-	-
Вкупно	81.782	79.846

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***45. Наеми****A Наемодавател****A.1 Побарувања по финансиски наем***Во илјади денари***Состојба на 31 декември 2014****Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот****Вкупно****Состојба на 31 декември 2013****Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот****Вкупно**

	Периоди на достасување на побарувањата по финансиски наем		
Вкупно побарувања по финансиски наем	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми*Во илјади денари***Состојба на 31 декември 2014****Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот****Вкупно****Состојба на 31 декември 2013****Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот****Вкупно**

	Периоди на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

*Во илјади денари***Вредност на имотот даден под оперативен наем:**

состојба на 31 декември 2014

состојба на 31 декември 2013

Вкупно

Земјиште	Градежни и објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Др. ставки на недвижности и опремата	Вкупно
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***45. Наеми (продолжение)****Б Наемател****Б.1 Обврски по финансиски наеми***Во илјади денари***Состојба на 31 декември 2014****Состојба на 31 декември 2013**

Периоди на достасување на побарувањата по финансиски наем			
Вкупно побарувања по финансиски наем	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-

*Во илјади денари**Вредност на имотот даден под финансииски наем:*

Состојба на 1 јануари 2013

Зголемувања

(отуѓување и расходување)

Останато

Состојба на 31 декември 2013

Состојба на 1 јануари 2014

Зголемувања

(отуѓување и расходување)

Останато

Состојба на 31 декември 2014**Акумулирана амортизација и оштетување**

Состојба на 1 јануари 2013

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на годината

(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)

(отуѓување и расходување)

останато

Состојба на 31 декември 2013

Состојба на 1 јануари 2014

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на годината

(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)

(отуѓување и расходување)

останато

Состојба на 31 декември 2014**Сегашна сметководствена вредност**

на 1 јануари 2013

На 31 декември 2013

На 31 декември 2014

	Земјиште	Градеж.о бјекти	Транс- портни средства	Мебел и канцела- риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недви- жности и опремата	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2013	-	-	-	-	-	-	-
Зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2014	-	-	-	-	-	-	-
Зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2013	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2014	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014	-	-	-	-	-	-	-
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2013	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2013	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2014	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛКБАНКА АД – СКОПЈЕ**Белешки кон Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014***(Сите износи се искажани во МКД, доколку не е поинаку назначено)***45. Наеми (продолжение)****Б Наемател (продолжение)****Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми***Во илјади денари***Состојба на 31 декември 2014****Вкупно****Состојба на 31 декември 2013****Вкупно**

Вк. Поб. по неотповикливи оперативни наеми	Периоди на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Оперативен наем

Банката зема под оперативен наем деловни објекти. Договорите за наемот се раскинливи и се однесуваат за период до 5 години и над 5 години.

46. Плаќања врз основа на акции

Датум на давање на опцијата

Датум на истекување на опцијата

Цена на реализација на опцијата

Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата

Варијанса

Очекуван принос на дивидендата

Каматна стапка

Објективна вредност на датумот на давање на опцијата

<i>во илјади денари</i>	
2014	2013
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Состојба на 1 јануари

Промени во текот на годината:

опции дадени на членовите на Надзорниот одбор

опции дадени на членовите на Управниот одбор

останати дадени опции

форфетирани опции

реализирани опции

опции со истечен краен рок

Состојба на 31 декември

Тековна година 2014		Претходна година 2013	
Број на опциите за акции	Пондер. Просеч. цена за опциите за акции	Број на опциите за акции	Пондер. Просеч. цена за опциите за акции
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-